



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Петок, 26 април 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XLI

Цена на овој број е 68 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

274.

Врз основа на член 33 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудници за јаглен) можат своите постојни производствени цени на јаглен да ги зголемат до 33,5% при постојните услови на продажбата.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на цените на јаглен што рудниците за јаглен им го испорачуваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спогодби што ќе ги склучат рудниците за јаглен и термоелектраните, а со кои врз потрајна основа се утврдува остварувањето на заедничкиот приход, односно елементите за формирање на цените или се формираат цените, согласно со член 3 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 141
18 април 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

275.

Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), а заради извршување на одредбите од Законот за ратификација на Меѓународната спогодба за кафе, 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори, бр. 1/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ПРИ ПРОМЕТОТ НА КАФЕ

1. Организациите на здружен труд се должни при увозот, извозот, ставањето под царински надзор и транзитот на кафе во зрно, кафени прешаи, кафе во лушпа и зелено, пржено, мелено, декофенирано, течно или растворливо кафе (во натамошниот текст: кафе), да прибават соодветни

увверенија предвидени со Меѓународната спогодба за кафе, 1983 година (во натамошниот текст: Меѓународната спогодба).

2. Организацијата на здружен труд која увезува кафе од земја членка на Меѓународната спогодба од продавачот на кафе ќе прибави едно од следните уверенија: уверение за потекло – на образецот О, уверение за реекспорт – на образецот R, уверение за претовар – на образецот RS или уверение за транзит – на образецот T. Тие уверенија организацијата на здружен труд ги поднесува на заверување до надлежната царинарница при царинењето на пратката на кафе.

3. Организацијата на здружен труд која увезува кафе од земја што не е членка на Меѓународната спогодба ќе прибави уверение од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија дека количеството на кафе што го увезува е во рамките на количеството што е предвидено со Меѓународната спогодба за увоз во Југославија од земји што не се членки на таа спогодба. Тоа уверение Сојузниот секретаријат за надворешна трговија го издава на образецот T, а организацијата на здружен труд го поднесува на заверување до надлежната царинарница при царинењето на пратката на кафе.

4. Организацијата на здружен труд која извезува кафе од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе прибави уверение за реекспорт – на образецот R. Тоа уверение организацијата на здружен труд, при извозот, го поднесува на заверување до надлежната царинарница.

5. Ако кафето се превезува преку територијата на Југославија (транзит) без намера непосредно да се увезе во Југославија, организацијата на здружен труд со поднесувањето на соодветни оригинални уверенија што ја придружуваат таа пратка на кафе (образците О, R, RS и T) ќе прибави од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија уверение за транзитот на кафе – на образецот T.

6. Организацијата на здружен труд која става под царински надзор определена пратка на кафе што не се увезува непосредно во Југославија ќе прибави едно од уверенијата од точка 2 на оваа одлука. Тоа уверение организацијата на здружен труд го поднесува на заверување до надлежната царинарница при ставањето на кафето под царински надзор.

7. Организацијата на здружен труд која испорачува на странски купувач пратка на кафе што се наоѓа под царински надзор од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе прибави уверение за претоварот – на образецот RS. Тоа уверение организацијата на здружен труд го поднесува на заверување до надлежната царинарница при преземањето на кафето под царински надзор.

8. Организациите на здружен труд не се должни да ги прибават уверенијата од точ. 2, 3, 4, 6 и 7 на оваа одлука, ако се во прашање:

1) мали количества на кафе за непосредна потрошувачка со која се снабдуваат бродовите и авионите во меѓународниот сообраќај;

2) мостри на кафе: до 60 kg нето-тежина зелено кафе, до 120 kg дехидрирани кафени прешаи, до 75 kg кафе во мешунки (сушено кафе), до 50,4 kg пржено кафе или до 20 kg растворливо или течно кафе.

CERTIFICATE OF ORIGIN FORM
FOR EXPORTS TO MEMBERS
CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE
POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS MEMBRES



Form approved by the
Formule approuvée par :

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement
until
1. Valable pour importation ou remplacement
jusqu'au

PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Producing country Pays producteur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. Shipping marks Marques d'expédition a. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC -----/-----/----- b. Other marks Autres marques	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café <input type="checkbox"/> Green (Crude), Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	13. Net weight of shipment Poids net du lot 14. Unit of weight <input type="checkbox"/> kg Unité de poids <input type="checkbox"/> lb
15. Other relevant information Autres renseignements pertinents			
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the above-mentioned producing country. Il est certifié par le présent document que le café décrit ci-dessus a été produit dans le pays producteur susmentionné.			
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat		17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Date	Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	Date of issue Date de délivrance	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé

PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ETRE TRANSMIS A L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations		
Place Lieu	Date Date	Place Lieu	Date Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur	Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification		
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) de fonctionnaire de la douane autorisé	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé		

(ПРЕВОД)
УВЕРЕНИЕ ЗА ПОТЕКЛОТО
ОБРАЗЕЦ О
ЗА ИЗВОЗ ВО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ

ОБРАЗЕЦОТ ГО ОДОБРИ **МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ**

22 BERNERS STREET, LONDON W1P 4 DD,
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА

ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ... ДО ... / ... / ...

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА ПРОИЗВОДИТЕЛ			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА НАТОВАРОТ	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ЛУКА ИЛИ ОДРЕДИШНО МЕСТО			
10. ОЗНАКА НА ИСПОРАКАТА а. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО / / б. ДРУГИ ОЗНАКИ	11. БРОЈ НА ВРЕКИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ	12. ВИД НА КАФЕ <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГИ	13. НЕТО-ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ГОРЕНАЗНАЧЕНОТО КАФЕ Е ПРОИЗВЕДЕНО ВО ГОРЕСПОМЕНАТАТА ЗЕМЈА ПРОИЗВОДИТЕЛ			
16. ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАЛА УВЕРЕНИЕТО Датум Потпис на овластениот царински службеник		17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА Датум на издавањето Потпис на овластеното лице	

ДЕЛ Б: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМ НА УВЕРЕНИЕТО – ПОПОЛНЕТО УВЕРЕНИЕ ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА УВЕРЕНИЕТО ПРИМЕНО И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКАТА КОНТРОЛА ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ ЗАБЕЛЕШКИ КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ СЕ РАЗЛИКУВА ОД НАВЕДЕНАТА ВО РУБРИКИТЕ 11 И 13).	19. ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ, УВЕРЕНИЕТО Е ПРИМЕНО И ПРЕНЕСЕНО НА СМЕТКА НА ТРАНЗИТНИТЕ МАРКИЧКИ ЗАБЕЛЕШКИ
МЕСТО ДАТУМ	МЕСТО ДАТУМ
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА УВЕРЕНИЕТО Потпис на овластениот царински службеник	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА Потпис на овластеното лице

(ПРЕВОД)
УВЕРЕНИЕ ЗА РЕЕКСПОРТ
ОБРАЗЕЦ RОБРАЗЕЦОТ ГО ОДОБРИ **МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ**22 BERNERS STREET, LONDON W1P 4 DD,
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА

ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА

ДО: /...../.....

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА РЕЕКСПОРТЕР			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА НАТОВАРОТ	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ЛУКА ИЛИ ОДРЕДИШНО МЕСТО			
10. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	11. БРОЈ НА ВРЕКИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ ВКУПНО	12. ВИД НА КАФЕ <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГИ	13. НЕТО-ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ ОЗНАКИ И ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА НАЗНАЧЕНОТО КАФЕ Е РЕЕКСПОРТИРАНО ОД ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАВА ОВА УВЕРЕНИЕ			
16. ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАВА УВЕРЕНИЕТО Датум Потпис на овластениот царински службеник		17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА Датум Потпис на овластеното лице	

ДЕЛ Б: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМОТ НА УВЕРЕНИЕТО – ПОПОЛНЕТОТО УВЕРЕНИЕ. ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА УВЕРЕНИЕТО ПРИМЕНО И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКА КОНТРОЛА ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ ЗАБЕЛЕШКИ КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ СЕ РАЗЛИКУВА ОД НАВЕДЕНАТА ВО РУБРИКИТЕ 11 И 13)	19. ПОПОЛНУВА ОВЛАСТЕНИОТ ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА УВЕРЕНИЕТО Е ПРИМЕНО И ПРЕНЕСЕНО НА СМЕТКАТА НА ТРАНЗИТНИТЕ МАРКИЧКИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗАБЕЛЕШКИ
МЕСТО ДАТУМ	МЕСТО ДАТУМ
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА УВЕРЕНИЕТО Потпис на овластениот царински службеник	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА Потпис на овластеното лице

(ПРЕВОД)
УВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНЗИТ
ОБРАЗЕЦ ТОБРАЗЕЦОТ ГО ОДОБРИ **МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ**
22 BERNERS STREET, LONDON W1P 4 DD.
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА
..... ДО /

ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА ШТО ГО ИЗДАЛА УВЕРЕНИЕТО			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА НАТОВАРОТ	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ЛУКА ИЛИ ОДРЕДИШНО МЕСТО			
10. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО ----- ----- ----- ----- -----	11. БРОЈ НА ВРЕКИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ ВКУПНО	12. ВИД НА КАФЕ <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГИ	13. НЕТО-ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ ОЗНАКИ ИЛИ ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
16. СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ОВА УВЕРЕНИЕ Е ИЗДАДЕНО ВРЗ ОСНОВА НА УВЕРЕНИЕТО НА ОБРАЗЕЦОТ			
..... број			
17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА			
..... Датум на издавањето	 Потпис на службеникот овластен за издавање на уверенија	

ДЕЛ Б: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМОТ НА УВЕРЕНИЕТО – ПОПОЛНЕТО УВЕРЕНИЕ
ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА УВЕРЕНИЕТО Е ПРИМЕНО И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКА КОНТРОЛА ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ	19. ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА УВЕРЕНИЕТО Е ПРИМЕНО И ПРЕНЕСЕНО НА СМЕТКА НА ТРАНЗИТНИТЕ МАРКИЧКИ ЗАБЕЛЕШКИ
ЗАБЕЛЕШКИ	ЗАБЕЛЕШКИ
КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ СЕ РАЗЛИКУВА ОД НАВЕДЕНАТА ВО РУБРИКИТЕ 11 И 13)	КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ СЕ РАЗЛИКУВА ОД НАВЕДЕНАТА ВО РУБРИКИТЕ 11 И 13)
МЕСТО ДАТУМ	МЕСТО ДАТУМ
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА УВЕРЕНИЕТО Потпис на овластениот царински службеник	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА Потпис на овластеното лице

CERTIFICATE OF TRANSIT FORM T
CERTIFICAT DE TRANSIT FORMULE



Form approved by the:
Formule approuvée par:

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE
22 Berners Street, London W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement until
1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY
PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT

2. Reference No. Numéro de référence		Country Code Code du pays		Port Code Code du port		Serial No. Numéro d'ordre	
3. Issuing country Pays émetteur							
4. Country of destination Pays de destination							
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport		6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit		7. Date of shipment Date d'expédition		8. Leave blank Laisser en blanc	
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination							
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC		11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants		12. Description of coffee Description du café		13. Net weight of shipment Poids net du lot	
-----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/-----			Total		<input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torrifié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	
14. Unit of weight Unité de poids <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb							
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents							
16. It is hereby certified that this Certificate is issued on the basis of Certificate in Form reference number Il est certifié que le présent certificat est délivré sur la base du certificat formule numéro de référence							
17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification							
Date of issue Date d'émission				Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé			

PART B : FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.
PARTIE B : A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ETRE TRANSMIS A L'OIC.

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)				19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations			
Place Lieu		Date Date		Place Lieu		Date Date	
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur				Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé				Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé			

9. Надлежниот царински орган не може да пристапи кон царинење на кафе ако организацијата на здружен труд не го прибавила соодветното уверение предвидено со оваа одлука.

10. Надлежниот царински орган, при увозното царинење на кафе и неговото ставање под царински надзор, контролира дали организацијата на здружен труд која увезува кафе ги прибавила соодветните уверенија од точ. 2, 3 и 6 на оваа одлука и дали реалната состојба на кафето им одговара на податоците од уверението и ја заверува точноста на податоците во нив. Уверенијата од точ. 2, 3 и 6 на оваа одлука, што ги заверила надлежната царинарница, организацијата на здружен труд ги доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 дена од денот на нивното заверување.

11. Надлежниот царински орган, при извозното царинење на кафето или неговото преземање од под царински надзор, контролира дали организацијата на здружен труд ги прибавила уверенијата од точ. 4 и 7 на оваа одлука и дали реалната состојба на кафето им одговара на податоците од уверенијата и ја заверува точноста на податоците во нив. Оригиналните уверенија од точ. 4 и 7 на оваа одлука, што ги заверила надлежната царинарница ја придружуваат пратката на кафе со другите документи, а копиите на уверенијата, што исто така ги заверила надлежната царинарница, организацијата на здружен труд ги доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 дена од денот на заверувањето.

12. Оригиналните уверенија од точ. 2, 3 и 6 на оваа одлука, што ги заверил надлежниот царински орган, оригиналните уверенија од точка 5 на оваа одлука, како и копиите на уверенијата од точ. 4, 5 и 7 на оваа одлука, што ги издал Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги доставува до Меѓународната организација за кафе со седиште во Лондон, во рок од 30 дена од денот на нивното заверување односно издавање.

13. Обрасците O, R, RS и T се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

14. Поблиски упатства за спроведување на точ. 2 и 6 од оваа одлука дава, по потреба, сојузниот секретар за надворешна трговија.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за обврската за прибавување определени уверенија при прометот на кафе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/79).

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 125
21 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

276.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница се определуваат сезонски гранични премини за меѓународен помор-

ски сообраќај: Изола, Новиград, Водице, Примоштен, Хвар, Котор и Будва.

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе работат од 1 мај до 31 октомври 1985 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден до денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 136
18 април 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

277

Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за надомест за користење на задолжителна резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84 и 52/84) во точка 1 став 1 процентот: „0,17%” се заменува со процентот: „0,195%”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 1
11 април 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

278.

Врз основа на член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТУВАЊЕТО ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА

1. Во Одлуката за условите под кои наплатувањето во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/82, 77/82, 4/83 и 53/84) во точка 2 став 3 зборовите: „помош и подароци” се бришат.

2. Во точка за по зборовите: „слободни царински продавници” се додаваат зборовите: „наплата по основ на помош и подароци.”

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 27
10 април 1985 година
Белград

Го заменува претседателот на
Советот на гувернерите
заменик – гувернер на Народната
банка на Југославија,
д-р Слободан Станојковиќ, с. р.

279.

Врз основа на чл. 10 и 21 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75) и член 23 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 6/82) по прибавената согласност на Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО 1985 ГОДИНА

1. За тековно одржување на станбените згради во Белград со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедницата на домување) се издвојуваат 20% од износот на наплатената станарина во 1985 година.

2. За тековно одржување на станбените згради што имаат деловен простор (локали и гаражи), покрај средствата од точка 1 на оваа одлука, се издвојуваат 20% од износот на наплатената закупнина, пресметана врз просечната станарина на зградата во 1985 година.

3. Средствата од точ. 1 и 2 на оваа одлука и припаѓаат на секоја станбена зграда во Белград со која управува и за која го организира одржувањето Заедницата на домување.

Со средствата од став 1 на оваа точка располага органот на управување со станбената зграда.

4. За становите на сојузните органи во мешовити згради во Белград, со кои управуваат други заедници на домување, се издвојува дел од средствата во височина од 20% од износот на станарината и закупнината и 1,6% на име управување, согласно со самоуправната спогодба за начинот и условите за одржување и управување со мешовитите згради од 19 јануари 1978 година.

5. Височината на делот на средствата за тековно одржување на станбените згради за станбениот фонд на сојузните органи надвор од териториите на град Белград, ќе се утврди со самоуправна спогодба односно со договорите со заедниците на домување на соодветните општествено-политички заедници во согласност со нивните одлуки за тековно одржување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/2-3807/5
28 март 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на Заедницата
за домување,
Здравко Шево, с. р.

280.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83 и 45/84) по точка 5а се додава нова точка 5б која гласи:

„5б. Станарината определена врз основа на точка 5а од оваа одлука се зголемува за 45%”.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1985 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/2 1015/8
22 април 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на Заедницата
за домување,
Здравко Шево, с. р.

281.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ

1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување надомест за гаражи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/81, 26/82, 26/83 и 45/84) во точка 4 бројот: „47,18” се заменува со бројот: „68,41”.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1985 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/2-1015/9
22 април 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на Заедницата
за домување,
Здравко Шево, с. р.

282.

Врз основа на точка 4 член 23 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 6/82) по прибавената согласност на Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ОД СТАНАРИНА, НАДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ И ЗАКУП ЗА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ЗА СТАНОВИТЕ, ГАРАЖИТЕ И ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ШТО СЕ ЗДРУЖЕНИ ВО ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Стапката на амортизацијата од станарина, надомест за гаража и закуп за деловен простор, за становите, гаражите и деловниот простор што се здружени во Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, за 1984 година се утврдува во висина од 20%.

Стапката на амортизацијата од став 1 на оваа точка се пресметува на вкупниот износ на наплатената станарина, надоместите за гаражите и закупот од деловниот простор во 1984 година.

2. Пресметаната амортизација, во согласност со точка 1 од оваа одлука им припаѓа на здружителите и по завршната сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи за 1984 година се евидентира во корист на здружителите.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02/2-3807/11
28 март 1984 година
Белград

Претседател на Собранието
на Заедницата за домување,
Здравко Шево, с. р.

283.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата (Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДИМЕНЗИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА

Член 1

Во член 3 од Правилникот за југословенските стандарди за димензионална координација („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/85) наместо ознаката на југословенскиот стандард: „JUS U. A9. 003” треба да стои ознаката на југословенскиот стандард: „JUS U. A9. 033”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 11 јули 1985 година

Бр. 50-17686/2
15 февруари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

284.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата (Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ

Член 1

Во член 1 точка 1 од Правилникот за југословенските стандарди за регулациони вентили („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/85) наместо ознаката на југословенскиот стандард: „JUS N. C5. 090” треба да стои ознаката на југословенскиот стандард: „JUS M. C5. 090”.

Во член 1 точка 2 наместо ознаката на југословенскиот стандард: „JUS N. C9.091” треба да стои ознаката на југословенскиот стандард: „JUS M. C5.091.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 1 мај 1985 година

Бр. 50-18837/2
26 февруари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

285.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРОМОТОРНА СИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на употреба и класификацијата на еталоните на единица на електромоторна сила.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон на единица на електромоторна сила се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони на единица на електромоторна сила со метод на споредување.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон на единица на електромоторна сила е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица на електромоторна сила што носи назив „Југословенски (примарен) еталон на единица на електромоторна сила“.

Член 4

Секундарните еталони на единица на електромоторна сила се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони на единица на електромоторна сила, и тоа на:

- 1) заситени еталон-келии;
- 2) незаситени еталон-келии;
- 3) електронски еталони за електричен напон.

Член 5

Секундарните еталони на единица на електромоторна сила се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица на електромоторна сила, што носи назив „Секундарни еталони на единица на електромоторна сила“.

Член 6

Работните еталони на единица на електромоторна сила се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата за електричен напон.

Член 7

Работните еталони на единица на електромоторна сила се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електромоторна сила, што носи назив „Работни еталони на единица на електромоторна сила“.

Член 8

Класификацијата на еталоните на единица на електромоторна сила се објавува согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата и во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-153/1
16 јануари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с.р.

286.

Врз основа на член 330 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79) во спогодба со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНАТА СПОСОБНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ

1. За утврдување и проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал се плаќа надомест во завис-

ност од видот на дозволата за работа за која се полага испит односно од видот на овластувањето за кое се полага посебен испит.

2. Височината на надоместот за утврдување и проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал што се плаќа по кандидат е прикажана во табелата 1, која е составен дел на оваа наредба.

3. Надоместот за полагање на поправен испит и вонредна проверка изнесува 50% од износот што се плаќа за добивање на дозвола за работа односно на овластување.

4. Надоместот од точка 1 на оваа наредба се зголемува за износот во височина на дневниците и трошоците за превоз на членовите на испитната комисија кога испитот се полага во странство.

5. Надоместот од точка 1 на оваа наредба се уплатува пред поднесувањето на пријава за полагање на испит за добивање на дозвола за работа, полагање на посебен испит за добивање на овластување, поправен испит и вонредна проверка, што се докажува со соодветни документи.

6. Приходите остварени по основ на точка 1 од оваа наредба претставуваат приход на буџетот на федерацијата и се наплатуваат преку евидентната сметка на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/1 Бр. 1933/1
1 април 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с.р.

Табела 1

Реден број	Вид на дозволата	Височина на надоместот	
		за основна дозвола	за посебно овластување
1	2	3	4
1	Пилот на слободен балон	3.000	2.000
2	Пилот на едрилица	3.000	2.000
3	Спортски пилот на авион и хеликоптер	4.000	3.000
4	Професионален пилот на авион и хеликоптер	8.000	5.000
5	Професионален пилот од I класа на авион	10.000	6.500
6	Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер	15.000	10.000
7	Инженер летач на авион и хеликоптер	10.000	8.000
8	Навигатор летач	8.000	5.000
9	Верификатор летач	5.000	3.000
10	Воздухопловен механичар – техничар	10.000	6.000
11	Воздухопловно-технички контролор	10.000	6.000
12	Домаќин, домаќинка на авион (STW)	8.000	5.000

287.

Врз основа на член 31 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77; 17/78 и 5/82), во спогодба со Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Во Наредбата за начинот и роковите за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/77, 53/78 и 19/83) во точка 7 во одредбата под 1, на крајот, точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „односно за извоз на книги, списанија и публикации чија вредност по склучениот договор не е поголема од 200.000 динари;”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

П. бр. 24001

12 април 1985 година

Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р **Миленко Бојаниќ**, с. р.

288.

Врз основа на член 330 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 20/79), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВ

1. За извршен преглед на југословенски воздухоплов, зависно од категоријата и намената на воздухопловот, видот на прегледот и местото на вршењето на прегледот, се плаќа надомест во следните износи:

Надоместот од став 1 на оваа точка се уплатува при поднесувањето на барањето за преглед на воздухоплови. Приходите остварени по основот од 1 на оваа точка претставуваат приходи на буџетот на федерацијата и се наплатуваат преку евидентна сметка на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

2. Ако на барање од носителот на правото на располагање со воздухопловот, односно на сопственикот на воздухопловот, преглед на воздухопловот се врши во странство, носителот на правото на располагање со воздухопловот, односно сопственикот на воздухопловот, се обврзува на лицето кое врши преглед на воздухопловот со странство да му обезбеди надомест на име на дневниците и на трошоците за превоз според важечките прописи.

Категорија и намена на воздухопловот	Надомест во динари според видот на прегледот		
	основен	редовен	вонреден
1	2	3	4
А. Воздухоплови од сообраќајна категорија:			
1. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови со широк труп	56.000	28.000	14.000
2. Млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	42.000	21.000	10.500
3. Клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	20.000	10.000	5.000
4. Млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	14.000	7.000	3.500
5. Клипни едномоторни воздухоплови	7.000	3.500	1.750
Б. Воздухоплови од општа категорија:			
1. Воздухоплови за работа во земјоделството и шумарството:			
1) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	14.000	7.000	3.500
2) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	8.400	4.200	2.100
3) клипни едномоторни воздухоплови	4.000	2.000	1.000
2. Воздухоплови за превоз на лица, предмети и пошта, воздухоплови за туризам, воздухоплови за авиотакси:			
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	20.000	10.000	5.000
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	10.000	5.000	2.500
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	7.000	3.500	1.750
4) клипни едномоторни воздухоплови	3.400	1.700	850
3. Воздухоплови за спортска дејност и обука на воздухопловен персонал:			
1) млазни и турбоелисни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	14.000	7.000	3.500
2) клипни двомоторни и повеќемоторни воздухоплови	7.000	3.500	1.750
3) млазни и турбоелисни едномоторни воздухоплови	4.000	2.000	1.000
4) клипни едномоторни воздухоплови	2.400	1.200	600
5) едрилицы	2.000	1.000	500
6) змејови	400	200	100
В. Воздухоплови полесни од воздухот:			
1. Слободни балони	2.000	1.000	500
2. Врзани балони	1.200	600	300

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа Наредба престанува да важи наредбата за височината на надоместот за извршен преглед на воздухоплови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/80).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1934/1
1 април 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с.р.

289.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО СМЕТКОВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова упатство се пропишуваат содржината и начинот на водење на Единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Единствен план на сметки).

Член 2

На сметките на Единствениот план на сметките се води евиденција за состојбата и прометот на општествените средства по основ на плаќање меѓу учесниците во платниот промет во земјата.

Член 3

Податоците што се евидентираат на сметките на Единствениот план на сметките се јавни, освен податоците за кои е пропишано односно со општ акт е утврдено дека претставуваат тајна.

II. ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИТЕ ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 4.

Единствениот план на сметки во Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) го сочинуваат основни трицифрени сметки систематизирани по класи со едноцифрена ознака и по групи сметки со двоцифрена ознака, и тоа:

Класа 1

СМЕТКИ НА ГОТОВИНА И ДРУГИ ВРЕДНОСТИ

10 Готовина

- 100 Готовина во благајната – трезотот на Службата
- 101 Готовина кај поштите
- 102 Заменети оштетени банкноти и оштетени ковани пари

11 Готовина на пат

- 110 Дотации на поштите
- 111 Одвишоци на поштите
- 116 Дотации издвоени на единиците на Службата
- 117 Одвишоци на издвоени единици на Службата

16 Таксени и даночни вредносници

- 160 Депонирани залихи на таксени и даночни вредносници
- 161 Наплатени трошоци за изработка на таксени и даночни вредносници
- 162 Пресметка на продажбата на таксени и даночни вредносници
- 163 Номинален износ на продадени таксени и даночни вредносници
- 165 Народна банка – по основ на таксени и даночни вредносници
- 166 Исплатена провизија по основ на продажбата на таксени и даночни вредносници
- 167 Наплатена провизија по основ на продажбата на таксени и даночни вредносници
- 168 Непресметани приходи од продажбата на таксени вредносници
- 169 Непресметани приходи од продажбата на даночни вредносници

17 Втасани вредности

- 170 Исплатени разни втасани вредности

18 Пресметка на благајничките кусоци и вишоци кај поштите

- 187 Благајнички кусоци кај поштите
- 188 Благајнички вишоци кај поштите

Класа 2

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРЕСМЕТКАТА СО НАРОДНАТА БАНКА И ДЕПОЗИТИ НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

20 Депонирани средства на банките кај народните банки

- 201 Задолжителни резерви на банките кај Народната банка на Југославија
- 202 Резервни фондови на банките кај народните банки
- 203 Средства на задолжителни резерви на банките кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓаните

24 Сметки на народните банки

- 240 Сметки на народните банки за готовина

28 Депозити на Поштенската штедилница од влоговите на штедење и други депозити

- 283. Депозити на Поштенската штедилница од влоговите на штедење и други депозити

Класа 5

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ВО ПРЕСМЕТКА

50 Пресметка на средствата на депозити по видување за сметка на банките

- 500 Збирна пресметка на средствата на депозити на основните банки
- 505 Збирна пресметка на средствата на ограничени приходи на буџетот на општествено-политички заедници и самоуправни интересни заедници
- 508 Збир на пресметка на средствата на депозити на народните банки

51 Пресметани средства на депозити по видување на народните банки

- 515 Пресметани средства на ограничени приходи на буџетот на општествено-политички заедници и на самоуправни интересни заедници
- 518 Пресметани средства на депозити по видување на народните банки

53 Привремени сметки по работите на платниот промет

- 531 Покриени чекови
- 532 Циркуларни кредитни писма
- 533 Упатници за исплата преку поштите
- 534 Привремена сметка на банките
- 536 Примени дознаки и упатници за исплата
- 538 Привремена сметка на ПТТ организации
- 539 Интерна привремена сметка

54 Испратени налози на збирни авизи по телефонски, телекс и телекомуникационен (ТК) пат

- 540 Испратени налози на збирни авизи на одобрување
- 541 Испратени налози на збирни авизи на задолжување
- 542 Испратени телекс налози на одобрување
- 543 Испратени телекс налози на задолжување
- 544 Испратени телефонски налози на одобрување
- 545 Испратени телефонски налози на задолжување
- 546 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на одобрување
- 547 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на задолжување
- 548 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на одобрување за кои се доставува оригинална документација
- 549 Испратени телекомуникациони (ТК) налози на задолжување за кои се доставува оригинална документација

55 Примени налози на збирни авизи, по телефонски, телекс и телекомуникационен (ТК) пат

- 550 Примени налози на збирни авизи на одобрување
- 551 Примени налози на збирни авизи на задолжување
- 552 Примени телекс налози на одобрување
- 553 Примени телекс налози на задолжување
- 554 Примени телекс налози на одобрување
- 555 Примени телефонски налози на задолжување
- 556 Примени телекомуникациони (ТК) налози на одобрување
- 557 Примени телекомуникациони (ТК) налози на задолжување
- 558 Примени телекомуникациони (ТК) налози на одобрување за кои се прима оригинална документација
- 559 Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кои се прима оригинална документација

57 Посебни интерни пресметки

- 570 Посебна пресметка на службата во републиката односно на службата во автономната покраина
- 572 Пресметка на готовина на службата во републиката односно на службата во автономната покраина со народната банка
- 576 Посебна сметка на СОК на Југославија
- 579 Сметка на услугласување на организационите единици на Службата по извршениот платен промет

Класа 6

ЖИРО-СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА**60 Жиро-сметки на организациите на здружен труд**

- 601 Жиро-сметки на организациите на здружен труд од областа на стопанството
- 602 Жиро-сметки на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници
- 603 Жиро-сметки на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности
- 605 Жиро-сметки на интерните банки
- 606 Жиро-сметки на работните организации кои во својот состав имаат основни организации на здружен труд, односно сложени организации на здружен труд
- 607 Жиро-сметки на работните заедници

61 Жиро-сметки на народните банки

- 611 Жиро-сметки на народните банки

62 Жиро-сметки на банките

- 620 Жиро-сметки на банките
- 621 Сметка на основната банка за вршење работи преку деловна единица

63 Жиро-сметки на буџетите на општествено-политичките заедници и на органите и организациите на општествено-политичките заедници

- 630 Жиро-сметки на буџетите на општествено-политичките заедници
- 636 Жиро-сметки на работните заедници на органите и организациите на општествено-политичките заедници
- 637 Жиро-сметки на органите и организациите на општествено-политичките заедници

64 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на општествените дејности и месните заедници

- 640 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување
- 641 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на детска заштита
- 642 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на пензиско и инвалидско осигурување
- 643 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на образование
- 644 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на социјална заштита
- 645 Жиро-сметки на месните заедници
- 646 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници на науката, културата и физичката култура
- 648 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за вработување
- 649 Жиро-сметки на други самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности

65 Жиро-сметки на самоуправните општествени фондови и фондовите на општествено-политичките заедници

- 650 Жиро-сметки на фондовите за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово
- 651 Жиро-сметки на фондовите на заедничките резерви на организациите на здружен труд
- 652 Жиро-сметки на фондовите на општествено-политичките заедници
- 654 Жиро-сметки на фондовите на здруженото стопанство

- 655 Жиро-сметки на фондовите на солидарноста
656 Жиро-сметки на фондовите за стабилизација
- 66 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство, на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област и на заедниците на осигурување на имот и лица**
- 661 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство
662 Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област
664 Жиро-сметки на заедниците на осигурување на имот и лица и на заедниците на реосигурување
- 67 Жиро-сметки на станбените згради, на општествено-политичките и општествени организации и на други правни лица**
- 675 Жиро-сметки на станбените згради
678 Жиро-сметки на општествено-политички и општествени организации и на други правни лица
679 Жиро-сметки на општествено-политички и општествени организации што работат преку сметковни книшки
- 69 Жиро-сметки на корисниците на општествени средства во ликвидација односно во стечај, депозити и средства на сметките што не се користат**
- 690 Жиро-сметки на корисниците на општествени средства во ликвидација односно во стечај
696 Средства на судските депозити и заплени средства на извршителите
697 Средства на други депозити
698 Средства на работниците наплатени од други корисници на општествени средства
699 Средства по жиро-сметки и други сметки на корисниците на општествени средства што не се користат
- К л а с а 7
- СМЕТКИ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА**
- 70 Средства за опрема на органите на управата**
708 Средства за опрема на органите на управата
- 71 Средства за резерви**
- 710 Средства за резерви на организациите на здружен труд од областа на стопанството
711 Резервни фондови на народните банки
712 Средства на резерви на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници
713 Средства на резерви на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности
714 Средства на резерви на заедниците на осигурување на имот и лица, на заедниците на реосигурување и нивни заедници на ризици
715 Средства на резервниот фонд на интерните банки
716 Средства на фондот на заедничките резерви на работните организации кои во својот состав ги имаат основните организации на здружен труд односно сложените организации на здружен труд
717 Средства на резерви на работните заедници
718 Средства на резерви на органите и организациите на општествено-политичките заедници
- 72 Средства на заедничката потрошувачка**
- 720 Средства на заедничката потрошувачка на организациите на здружен труд од областа на стопанството
- 722 Средства на заедничката потрошувачка на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници
723 Средства на заедничката потрошувачка на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности
725 Средства на заедничката потрошувачка на други корисници
726 Средства на заедничката потрошувачка на работните организации кои во својот состав ги имаат основните организации на здружен труд односно сложените организации на здружен труд
727 Средства на заедничката потрошувачка на работните заедници
728 Средства на заедничката потрошувачка на органите и организациите на општествено-политички заедници и нивни работни заедници
- 74 Средства за други и посебни намени на корисници**
- 740 Средства за други намени на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во областа на општествените дејности
741 Средства за други намени на самоуправните интересни заедници и месни заедници
742 Средства за превентива на заедниците за осигурување на имот и лица и нивни заедници на ризици
743 Средства за солидарноста и за други намени на корисниците на општествени средства
746 Средства на фондовите на општествено-политички и општествени организации, здруженија на граѓани и на други правни лица што располагаат со општествени средства
748 Средства пренесени на банкарска организација по работите за сметка на корисниците на општествени средства
- 75 Средства на резерви на општествено-политичките заедници**
- 750 Средства на резерви на општествено-политичките заедници
752 Средства на посебна резерва на општествено-политички заедници
- 76 Издвоени средства за инвестиции**
- 762 Издвоени средства за инвестиции во областа на стопанството
763 Издвоени средства за инвестиции во областа на нестопанството
764 Обезбедени средства за инвестиции во областа на стопанството
765 Обезбедени средства за инвестиции во областа на нестопанството
- 77 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници**
- 770 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување
771 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници на детската заштита
772 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување
773 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници на образованието
774 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници за социјална заштита
775 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници од областа на материјалното производство

- 776 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници на науката, културата и физичката култура
- 777 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област
- 778 Средства на резерви на самоуправните интересни заедници за вработување
- 779 Средства на резерви на други самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности и месните заедници

78 Средства за посебни намени на општествено-политичките заедници

- 780 Средства на месниот самопридонес
- 781 Средства за подготовка и комунално уредување на градежното земјиште
- 782 Средства од судски такси за изградбата на судски згради
- 783 Средства за надомест на национализиран имот
- 784 Средства на општествено-политички заедници за инвестиции во стопанството
- 789 Други средства од посебна намена на општествено-политичките заедници

К л а с а 8

СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА НА ОГРАНИЧУВАЊЕ И ПРООДНИ СМЕТКИ

- 80 Средства на организациите на здружен труд за проширување на капацитетот и зголемување на производството**
 - 800 Средства на организациите на здружен труд за проширување на капацитетот и зголемување на производството
- 82 Средства за ограничување**
 - 820 Депозити на организации на здружен труд во областа на стопанството
 - 823 Депозити на организации на здружен труд во областа од општествените дејности
 - 825 Ограничени приходи на буџетот од општествено-политички заедници
 - 826 Ограничени приходи на самоуправни интересни заедници од општествени дејности
- 83 Проодни сметки за заеднички приход**
 - 833 Проодни сметки за заедничкиот приход
- 84 Проодни сметки за уплата на приходите на општествено-политички заедници и нивните фондови, на самоуправни интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници**
 - 840 Проодни сметки на приходите на општествено-политички заедници (буџетот)
 - 841 Посебни сметки по работите за сметка на општествено-политички заедници
 - 842 Проодни сметки на приходите на други самоуправни организации и заедници и приходи на фондовите на општествено-политички заедници
 - 843 Проодни сметки на приходите на самоуправни интересни заедници
 - 844 Проодни сметки за уплата на даноци и на придонеси по збирните стапки
 - 845 Евидентна сметка на приходите на органите на управата
 - 846 Проодни сметки на приходите од граѓани и од граѓански-правни лица (населението)
 - 849 Проодна сметка за други средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници

85 Проодна сметка за истовремена исплата на даноци, придонеси и други обврски на доходот и од личните доходи

- 850 Проодна сметка за истовремена исплата на даноци, придонеси и други обврски од доходот и од личните доходи

К л а с а 9

СМЕТКИ НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

99 Сметки на вонбилансната евиденција

- 992 Остави – депозити
- 994 Други остави – депозити
- 997 Оставачи на остави – депозити
- 999 Оставачи на други остави – депозити

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИТЕ

Член 5

Сметки на Единствениот план на сметките водат организационите единици на Службата во главната книга и во аналитичките евиденции.

Во главната книга се водат основни трицифрени сметки по видовите на средства.

Во аналитичките евиденции се водат индивидуални партии на жиро-сметки и на други сметки отворени во рамките на основните сметки за одделни намени на средствата.

Член 6

Организационите единици на Службата се должни секојдневно и ажурно да го евидентираат прометот и состојбата на средствата во евиденциите утврдени во член 5 на ова упатство.

Член 7

Врз основа на податоците од главната книга организационите единици на Службата задолжително изготвуваат за своето подрачје секој последен ден во месецот „Биланс за состојбата на општествените средства на сметките на Единствениот план на сметките – бруто промет и салдо сметки“ на образецот „КЊ-1 СОК“ што е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

Службите на општественото книговодство во републиките и службите на општественото книговодство во автономните покраини изготвуваат биланс од став 1 на овој член, во пропишаните рокови, со собирање на податоци од билансите на организационите единици на службите од своето подрачје.

Службата на општественото книговодство на Југославија изготвува биланс од став 1 на овој член, во пропишаните рокови, со собирање на податоци од билансот на службите во републиките и службите во автономните покраини.

Член 8

Кон крајот на годината организационите единици на Службата вршат попис на средствата на сметките на Единствениот план на сметките и попис на општествените средства во благајната и во трезорот на организационата единица на Службата со состојбата на 31 декември.

Врз основа на податоците од главната книга и од спроведениот попис од став 1 на овој член, организационата единица на Службата изготвува годишен биланс со состојбата на ден 31 декември.

Член 9

Главната книга се склучува со состојбата на 31 декември и се заверува со печат на организационата единица на Службата и со потпис на овластени лица.

Главната книга се отвора под 1 јануари текуштата година.

Аналитичките евиденции од член 5 на ова упатство се заклучуваат односно се отвораат на начинот од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 10

Главната книга и годишниот биланс се чуваат трајно.

Книговодствените исправи врз основа на кои се вршат книжења на сметките на Единствениот план на сметките се чуваат најмалку три години.

Документацијата од ст. 1 и 2 на овој член може да се чува и на микрофилмови, а ако таа документација се чува на микрофилмовите, не мора да се чува и во оригинал.

IV. СОДРЖИНА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН НА СМЕТКИТЕ

КЛАСА 1: Сметки на готовина и на други вредности

Член 11

На сметките од класа 1 се води евиденција за состојбата и прометот на готовината - парите и на вредносниците примени од народната банка, или по нејзиниот налог, од други организациони единици на Службата односно од испратената готовина и од вредносниците на народната банка или по нејзин налог на друга организациона единица на Службата.

Член 12

На сметките од група 10 - Готовина, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината во благајната-резервот на Службата и кај организациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај односно на нивните единици.

На сметката 100 - Готовина во благајната - резервот Службата, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината кај организационите единици на Службата. Преку оваа сметка се евидентира и замената на дотраени банкноти.

На сметката 101 - Готовина кај поштите, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината кај организациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: пошта).

На сметката 102 - Заменети и оштетени банкноти и оштетени ковани пари, се води евиденција за состојбата и прометот на заменети и оштетени банкноти и оштетени ковани пари.

Член 13

На сметките од група 11 - Готовина на пат, се води евиденција за состојбата и прометот на паричните дотации и одвишоци што организационите единици на Службата ги доставуваат односно ги примаат од поштите со кои се во пресметковен однос и од издвоените единици на Службата.

На сметката 110 - Дотации на поштите, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината која организационите единици на Службата ги доставуваат до поштите заради обезбедување на поштите со потребни парични средства за вршењето на определени работи на платниот промет во земјата.

На сметката 111 - Одвишоци на поштите, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината која при заклучокот на дневната работа ќе го утврди благајната на поштата како вишок над утврдениот благајнички максимум, а кој ѝ се доставува на организационата единица на Службата.

На сметката 116 - Дотации на издвоените единици на Службата, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината која организационата единица на Службата им ги доставува на своите издвоени единици заради обезбедување на истите со потребни парични средства за исплата во готово.

На сметката 117 - Одвишоци на издвоените единици на Службата, се води евиденција за состојбата и прометот на готовината што при заклучокот на дневната работа ќе ја утврди благајната на издвоената единица на Службата како вишок над утврдениот благајнички максимум а кој ѝ го доставува на својата организациона единица на Службата.

Член 14

На сметките од група 16 - Таксени и даночни вредносници, се води прием, продажба, замена и пресметка на продажбата на таксени и даночни вредносници (административни таксени марки, судски таксени марки и менични бланкети).

На сметката 160 - Депонирани залихи на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за состојбата и прометот на таксени и даночни вредносници во благајната и резервот на Службата.

На сметката 161 - Наплатени трошоци за изработка на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за износот што организационата единица на Службата ќе го наплати на име надомест за извршената замена на оштетените таксени и даночни вредносници и за распределбата на тие средства меѓу народната банка и Службата на општественото книговодство.

На сметката 162 - Пресметка на продажбата на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за состојбата и прометот на продадените и откупените таксени и даночни вредносници.

На сметката 163 - Номинален износ на продадените таксени и даночни вредносници, се води номинален износ на продадените таксени и даночни вредносници заради месечна пресметка на ефективната продажба меѓу надлежната народна банка и организационата единица на Службата.

На оваа сметка се води и евиденција за откупените (неупотребливи и оштетени) таксени и даночни вредносници, како и за вишоците и кусоците на вредносниците настанати во интерното работење на организационите единици на Службата.

На сметката 165 - Народна банка по основ на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за номиналниот износ на таксените и даночните вредносници примени од народната банка и вратени на народната банка. Преку оваа сметка се врши и книжење по извршената пресметка на продажбата на таксени и даночни вредносници.

На сметката 166 - Исплатена провизија по основ на продажба на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за исплатената провизија на овластените продавачи на мало односно на други организациони овластени за продажба на таксени и даночни вредносници за продадени вредносници.

На сметката 167 - Наплатена провизија по основ на продажба на таксени и даночни вредносници, се води евиденција за наплатената провизија по основ на продажба на таксени и даночни вредносници, како и за пресметката на исплатената провизија со народната банка.

На сметката 168 - Непресметани приходи од продажба на таксени вредносници, се води евиденција за непресметаните приходи од продажба на таксени вредносници од страна на организациите што вршат продажба на тие вредносници.

На сметката 169 – Непресметани приходи од продажба на даночни вредносници, се води евиденција за непресметаните приходи од продажба на даночни вредносници од страна на организациите што вршат продажба на тие вредносници.

Член 15

На сметките од група 17 – Втасани вредности, се води евиденција за исплатените износи за втасаните обврзници по разни основи за чија исплата противвредност обезбедува народната банка односно друга организација и заедница што ги издала обврзниците.

На сметката 170 – Исплатени разни втасани вредности, се води евиденција за исплатените износи за втасаните обврзници по разни основи за чија исплата противвредност обезбедува народната банка односно друга организација и заедница што ги издала обврзниците до пресметката со нив.

Член 16

На пресметките од група 18 – Пресметка на благајничките кусоци и вишоци кај поштите, се води евиденција за утврдените кусоци и вишоци во „дневникот на уплатите“ односно во „дневникот на исплатите“ на поштите, во „состојбата на касата“ на поштите, како и во дотациите кај поштите, и одвишоците што ги пратиле поштите.

На сметката 187 – Благајнички кусоци кај поштите, се води евиденција за утврдените кусоци во „дневникот на уплатите“ односно во „дневникот на исплатите“ на поштите, во „состојбата на касата“ на поштите, како и во дотациите кај поштите и одвишоците што ги пратиле поштите.

На сметката 188 – Благајнички вишоци кај поштите, се води евиденција за утврдените вишоци во „дневникот на уплатите“ односно во „дневникот на исплатите“ на поштите, во „состојбата на касата“ на поштите, како и за дотациите кај поштите и одвишоците што ги пратиле поштите.

КЛАСА 2: Сметки на средствата од пресметките со народната банка и депозитите на Поштенската штедилница

Член 17

На сметките од класа 2 се води евиденција за состојбата и прометот на средствата од пресметките на банките со народната банка и депозитите на Поштенската штедилница од влогот на штедење.

Член 18

На сметките од група 20 – Депонирани средства на банките кај народните банки, се води евиденција за средствата за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија како и за резервните фондови на банките кај народните банки, согласно со законот и другите прописи, заради одржување на ликвидноста на банките и на другите финансиски организации.

На сметката 201 – Задолжителни резерви на банките кај Народната банка на Југославија, се води евиденција за средствата за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија, согласно со прописите за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

На сметката 202 – Резервни фондови на банките кај народните банки, се води евиденција за средствата на резервните фондови на банките кај народните банки, што ги здружуваат во основните банки членовите на основните банки заради одржување на тековната ликвидност на основните банки, согласно со законот и другите прописи.

На сметката 203 – Средства за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓани, се води евиденција за средствата на депозитот кај банките што го положиле граѓани при излегувањето од Југославија.

Член 19

На сметките од група 24 – Сметки на народните банки, се евидентираат промените настанати од односите на Службата и народните банки по примената и вратената готовина и по издадените и извршените налози на платниот промет на народните банки.

На сметката 240 – Сметки на народните банки за готовина, се евидентираат промените настанати со движењето на готовината меѓу народната банка и Службата. Оваа сметка се отвора само во службата во републиката односно во службата во автономната покраина. Преку оваа сметка се евидентираат паричните дотации што народната банка им ги доставува на организационите единици на Службата и одвишоците на готовината што организационите единици на Службата ѝ ги доставуваат на народната банка, како и износите на изабените и оштетените банкноти и на оштетените ковани пари што организационите единици на Службата ѝ ги доставуваат на народната банка.

Член 20

На сметките од група 28 – Депозити на Поштенската штедилница од влог на штедење и други депозити, се води евиденција за средствата на штедните влогови и другите депозити кај Поштенската штедилница.

На сметката 283 – Депозити на Поштенската штедилница од влог на штедење и други депозити, се води евиденција за средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница. Во рамките на оваа сметка се водат и средствата на депозитот положен кај Поштенската штедилница односно кај поштите што го положиле граѓани при излегувањето од Југославија.

КЛАСА 5: Сметки на средствата во пресметка

На сметките од класа 5 се евидентираат состојбата и прометот на средствата од пресметката на средствата на депозитот по видување што се вклучуваат во депозитот на основните банки односно во депозитот на народните банки, положените или примените средства заради исплата преку организационата единица на Службата или поштата, како и пресметка по извршениот платен промет во Службата.

Член 22

На сметките од групата 50 – Пресметка на средствата на депозитите по видување за сметка на банките, се евидентира дневната збирна пресметка на состојбата на средствата на корисниците по банки што секојдневно се вклучуваат во жиро-сметките на банките. На сметките од оваа група се евидентираат и средствата што не им се вклучуваат на банките.

На сметката 500 – Збирна пресметка на средствата на депозитите на основните банки, се евидентираат средствата по видување на сметките на корисниците кај Службата што секојдневно се вклучуваат во жиро-сметките на основните банки со кои корисниците склучиле договори за депонирање на средства.

На сметката 505 – Збирна пресметка на средствата на ограничените приходи на буџетот на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, се евидентира дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, на чие располагање и потрошувачка (користење) е ставена привремена забрана. Средства на оваа сметка

не се вклучуваат во депозитот на банките (ниту на основните ниту на народните) и не можат да се користат до крајот на 1985 година.

На сметката 508 – Збирна пресметка на средствата на депозитот на народните банки, се евидентираат средствата на корисниците на сметките кај Службата, што во смисла на чл. 35 и 36 од Законот за паричниот систем претставуваат депозит на народните банки.

Член 23

На сметките од групата 51 – Пресметани средства на депозитот по видување на народните банки, се евидентира збирната пресметка на средствата на депозитот по видување на народните банки и збирната пресметка на средствата на ограничените приходи на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници.

На сметката 515 – Пресметани средства на ограничените приходи на буџетот на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, се евидентира дел од општествените приходи на средствата на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, на чие располагање и потрошувачка (користење) е ставена привремена забрана.

На сметката 518 – Пресметани средства на депозитот по видување на народните банки, се евидентираат средствата на корисниците на сметките кај Службата, што претставуваат депозит на народните банки.

Член 24

На сметките од група 53 – Привремени сметки по работи на платниот промет, се води евиденција на уплатените средства во готово, на пренесените средства од жиро-сметки и други сметки или со дознака, заради исплата на определен корисник преку организационата единица на Службата или поштата.

На сметката 531 – Покриени чекови, се води евиденција за уплатените односно за пренесените парични средства врз основа на кои организационата единица на Службата издава покриени чекови со кои корисникот врши определени плаќања.

На сметката 532 – Циркуларни кредитни писма, се води евиденција за уплатените односно пренесените парични средства врз основа на кои организационата единица на Службата издава циркуларно кредитно писмо а по основ на кое лицето назначено во циркуларното кредитно писмо може да издава налози за плаќање кај сите организациони единици на Службата.

На сметката 533 – Упатници за исплата преку пошти, се води евиденција за уплатените односно пренесените парични средства во износот по списокот на приложените упатници за исплата преку пошти.

На сметката 534 – Привремена пресметка на банките, се води евиденција за износите од неисправните налози примени преку банките односно од утврдените разлики за уплати преку банките, извршени од граѓани и граѓанско-правни лица во корист на сметката на корисникот.

На сметката 536 – Примени дознаки и упатници за исплата, се води евиденција за уплатените односно пренесените парични средства за исплата на примените дознаки или упатници преку организационите единици на Службата.

На сметката 538 – Привремена сметка на поштенско-телеграфските и телефонските организации, се води евиденција за износите од неисправните налози примени преку поштите, како и за износите од изгубените дневници на уплатите и дневници на исплатите искажани во „состојбата на касата“ на поштите.

На сметката 539 – Интерна привремена сметка, се води евиденција за износите што се однесуваат на разликите утврдени според интерното работење од извршениот платен промет односно по другите налози што не можеа да бидат извршени а за кои не е предвидена посебна сметка

во единствениот план на сметките на општественото сметководство. Во рамките на оваа сметка се отвораат индивидуални партии по организациони делови во организационата единица на Службата.

Член 25

На сметките од група 54 – Испратени налози преку збирни авизи, телефон, телекс и телекомуникационен (ТК) пат, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на налозите испратени преку збирни авизи, телефон, телекс и ТК пат. Организационата единица на Службата за иницијатива води евиденција за испратените налози по организациони единици на Службата за извршување и по народни банки. За испратените налози за одобрување сметките од група 54 се одобруваат, а за испратените налози за задолжување сметките од оваа група се задолжуваат. По добиеното усогласување од организационата единица на Службата за извршување односно на народната банка, книжење се врши на спротивната страна на сметките од оваа група со задолжување односно со одобрување на сметката 579.

На сметката 540 – Испратени налози преку збирни авизи за одобрување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените збирни авизи за одобрување.

На сметката 541 – Испратени налози преку збирни авизи за задолжување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените збирни авизи за задолжување.

На сметката 542 – Испратени телекс – налози за одобрување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените телекс-налози за одобрување.

На сметката 543 – Испратени телекс-налози за задолжување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените телекс-налози за задолжување.

На сметката 544 – Испратени телефонски налози за одобрување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените телефонски налози за одобрување.

На сметката 545 – Испратени телефонски налози за задолжување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените телефонски налози за задолжување.

На сметката 546 – Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените ТК налози за одобрување за кои не се доставува оригинална документација.

На сметката 547 – Испратени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените ТК налози за задолжување за кои не се доставува оригинална документација.

На сметката 548 – Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се доставува оригинална документација, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените ТК налози за одобрување за кои се доставува оригинална документација.

На сметката 549 – Испратени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кои се доставува оригинална документација, организационите единици на Службата за иницијатива ги евидентираат износите на испратените ТК налози за задолжување за кои се доставува оригинална документација.

Член 26

На сметките од група 55 – Примени налози преку збирни авизи, телефон, телекс и телекомуникационен (ТК) пат, организационите единици на Службата за извршување

ње ги евидентираат износите на налозите испратени преку збирни авизи, телефон, телекс и ТК пат. Организационата единица на Службата за извршување води евиденција за примените налози по организациони единици на Службата за иницијатива и по народни банки. За примените налози за одобрување сметките од групата 55 се задолжуваат, а за примените налози за задолжување сметките од група 55 се одобруваат. По испратеното усогласување на организационата единица на Службата за иницијатива односно на народната банка, книжење се врши на спротивната страна на сметките од оваа група со одобрување односно со задолжување на сметката 579.

На сметката 550 – Примени налози преку збирни авизи за одобрување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените збирни авизи за одобрување.

На сметката 551 – Примени налози преку збирни авизи за задолжување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените збирни авизи за задолжување.

На сметката 552 – Примени телекс-налози за одобрување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените телекс-налози за одобрување.

На сметката 553 – Примени телекс-налози за задолжување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените телекс-налози за задолжување.

На сметката 554 – Примени телефонски налози за одобрување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените телефонски налози за одобрување.

На сметката 555 – Примени телефонски налози за задолжување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените телефонски налози за задолжување.

На сметката 556 – Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените ТК налози за одобрување за кои не примаат оригинална документација.

На сметката 557 – Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените ТК налози за задолжување за кои не примаат оригинална документација.

На сметката 558 – Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се прима оригинална документација, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените ТК налози за одобрување за кои примаат оригинална документација.

На сметката 559 – Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кои се прима оригинална документација, организационите единици на Службата за извршување ги евидентираат износите на примените ТК налози за задолжување за кои примаат оригинална документација.

Член 27

На сметките од група 57 – Посебни интерни сметки, се евидентираат посебните интерни сметки меѓу организационите единици на Службата и службите во републиката односно службите во автономната покраина, како и со СОК на Југославија.

На сметката 570 – Посебна пресметка на службата во републиката односно на службата во автономната покраина, се евидентира посебната интерна пресметка меѓу организационите единици на Службата и службата во републиката односно службата во автономната покраина.

На сметката 572 – Пресметка на готовината на службата во републиката односно на службата во авто-

номната покраина со народната банка, се евидентираат износите на доставените избани и оштетени банкноти, на оштетените ковани пари и на одвишокот што организационите единици на Службата ѝ ги доставуваат на народната банка. На оваа сметка се евидентира и приемот на паричните дотации од народната банка. Преку оваа сметка се евидентираат и дотациите што организационите единици на Службата ги доставуваат по налог на народната банка.

На сметката 576 – Посебна пресметка на СОК на Југославија, се евидентираат посебните интерни пресметки меѓу организационите единици на Службата и службите во републиката односно службите во автономната покраина и со СОК на Југославија.

На сметката 579 – Пресметка на усогласувањето на организационите единици на Службата по извршениот платен промет, организационите единици на Службата ги евидентираат примените односно испратените усогласувања по примените и испратените налози преку збирни авизи, телекс, телефон и телекомуникационен (ТК) пат.

КЛАСА 6: Жиро-сметки на корисниците на општествени средства

Член 28

На сметките од класа 6 се води евиденција за состојбата и прометот на паричните средства на корисниците на општествени средства на нивните жиро-сметки кај Службата.

Член 29

На сметките од група 60 – Жиро-сметки на организациите на здружен труд, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на организациите на здружен труд. На сметките од оваа група се водат и жиро-сметките на интерните банки и работните заедници, освен жиро-сметките на работните заедници на организациите на општествено-политичките заедници.

На сметката 601 – Жиро-сметки на организациите на здружен труд од областа на стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на организациите на здружен труд и на другите организации и заедници од областа на стопанството (ООЗТ, работни организации што во својот состав немаат ООЗТ, договорни ОЗТ, деловни заедници, земјоделски и други за-други и др.).

На сметката 602 – Жиро-сметки на работните организации преку кои работат организациите на здружен труд и работните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на работните организации преку кои работат ООЗТ и работните заедници, што одлучиле преку жиро-сметките на работната организација во чиј се состав да го остваруваат вкупниот приход односно прихотот и да располагаат со средствата со кои управуваат.

На сметката 603 – Жиро-сметки на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на организациите на здружен труд и на другите организации и заедници во областа на општествените дејности (ООЗТ, работни организации што во својот состав немаат ООЗТ, деловни заедници и др.).

На сметката 605 – Жиро-сметки на интерните банки, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на интерните банки.

На сметката 606 – Жиро-сметки на работните организации што во својот состав имаат основни организации на здружен труд, односно на сложените организации на здружен труд, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на работните организации што во својот состав имаат ООЗТ односно на сложените организации на здружен труд, што основните и другите организации ги здружиле за определени намени; согласно со самоуправната спогодба.

На сметката 607 – Жиро-сметки на работните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на работните заедници на корисниците, освен на работните заедници на органите и организациите на општествено-политичките заедници.

Член 30

На сметките од група 61 – Жиро-сметки на народните банки, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на народните банки кај Службата.

На сметката 611 – Жиро-сметки на народните банки, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на народните банки.

Член 31

На сметките од група 62 – Жиро-сметки на банките, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на основните и здружените банки. На сметките од оваа група се води и евиденција за состојбата и прометот на средствата на основните банки за вршење на определени работи преку нивните деловни единици.

На сметката 620 – Жиро-сметки на банките, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на основните и здружените банки.

На сметката 621 – Сметка на основната банка за вршење на работи преку деловната единица, се води евиденција за состојбата и прометот на паричните средства на основната банка за вршење на определени работи преку деловната единица, согласно со самоуправната спогодба и статутот на основната банка во согласност со закон.

Член 32

На сметките од група 63 – Жиро-сметки на буџетот на општествено-политичките заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на буџетот на општествено-политичките заедници, на органите и организациите на општествено-политичките заедници и на нивните работни заедници.

На сметката 630 – Жиро-сметки на буџетот на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на буџетот на општествено-политичките заедници.

На сметката 636 – Жиро-сметки на работните заедници на органите и организациите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на работните заедници на органите и организациите на општествено-политичките заедници.

На сметката 637 – Жиро-сметки на органите и организациите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на органите и организациите на општествено-политичките заедници.

Член 33

На сметките од група 64 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за општествени дејности и на месните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници во областа на образованието, науката, културата, здравството, социјалната заштита и другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности. На сметките од оваа група се водат и жиро-сметките на месните заедници.

На сметката 640 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување.

На сметката 641 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за детска заштита, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за детска заштита.

На сметката 642 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување.

На сметката 643 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за образование, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за образование.

На сметката 644 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за социјална заштита се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за социјална заштита.

На сметката 645 – Жиро-сметки на месните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на месните заедници.

На сметката 646 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за наука, култура и физичка култура, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за наука, култура и физичка култура.

На сметката 648 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за вработување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници за вработување.

На сметката 649 – Жиро-сметки на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности за кои во оваа група сметки не е предвидена посебна сметка.

Член 34

На сметките од група 65 – Жиро-сметки на самоуправните општествени фондови и на фондовите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на паричните средства на жиро-сметките на самоуправните општествени фондови на фондовите на општествено-политичките заедници.

На сметката 650 – Жиро-сметки на фондовите за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на фондовите за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Во рамките на оваа сметка се водат и жиро-сметките на средствата на републиките односно на автономните покраини за побрз развој на недоволно развиените краевни тие републики односно автономни покраини.

На сметката 651 – Жиро-сметки на фондовите на задничките резерви на организациите на здружен труд, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на фондовите на задничките резерви на организациите на здружен труд формирани за територијата на општествено-политичката заедница, освен на федерацијата.

На сметката 652 – Жиро-сметки на фондовите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на фондовите на општествено-политичките заедници.

На сметката 654 – Жиро-сметки на фондовите на здруженото стопанство, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните фондови на здруженото стопанство, што се формираат со здружување на средства на ОЗТ и на други самоуправни организации и заедници заради унапредување на производството на определени дејности, на пласманот на производите и сл.

На сметката 655 – Жиро-сметки на фондовите за солидарност, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на фондовите за солидарност што се формираат со прописите на општествено-политичките заедници за територијата на општествено-политичката заедница, а се користат за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

На сметката 656 – Жиро-сметки на фондовите за стабилизација, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на фондовите за стабилизација што се формираат со прописите на општествено-политичките заедници од придонеси, заеми, со здружување на средства и други извори за намените утврдени со актот за основање на фондот а за територијата на општествено-политичката заедница.

Член 35

На сметките од група 66 – Жиро-сметки на самоуправни интересни заедници во областа на материјалното производство, на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област и на заедниците за осигурување на имоти и лица, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство, на самоуправните интересни заедници во областа на станбено-комуналната дејност, на заедниците за осигурување на имоти и лица и на заедниците за реосигурување.

На сметката 661 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на самоуправните интересни заедници во областа на енергетиката, водостопанството, сообраќајот и другите дејности на материјалното производство.

На сметката 662 – Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во станбено – комуналната област, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро – сметките на самоуправните интересни заедници за домување, за деловен простор, урбанизам, уредување на градежното земјиште и на другите самоуправни интересни заедници во областа на станбено-комуналната дејност.

На сметката 664 – Жиро-сметки на заедниците за осигурување на имоти и лица и на заедниците за реосигурување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на заедниците за осигурување на имоти и лица, на заедниците за реосигурување, на нивните заедници за ризици, како и на другите форми за нивно организирање.

Член 36

На сметките од група 67 – Жиро-сметки на станбени згради, на општествено-политички и општествени организации и на други правни лица, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на станбените згради, на општествено-политичките организации и на општествените организации. На сметките од оваа група се отвораат и жиро-сметки на здруженија на граѓани и на други правни лица што располагаат со општествени средства.

На сметката 675 – Жиро-сметки на станбени згради, се води евиденција за состојбата и прометот на паричните средства на жиро-сметките на станбените згради (куќни совети). Без оглед на тоа дали станбената зграда има своја посебна жиро-сметка или жиро-сметките на станбените згради се водат во самоуправната интересна заедница за домување, средствата на жиро-сметките се водат на сметката 675.

На сметката 678 – Жиро-сметки на општествено-политички и општествени организации на други правни лица, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата

на граѓани и на други правни лица што располагаат со општествени средства.

На сметката 679 – Жиро-сметки на општествено-политички и општествените организации што работат преку сметковни книшки, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на општествено-политичките и општествените организации што работат преку жиро-сметки по пат на сметковни книшки.

Член 37

На сметките од група 69 – Жиро-сметки на корисниците на општествени средства во ликвидација односно во стечај, депозити и средства на сметките што не се користат, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на корисниците во ликвидација односно во стечај. На сметките од оваа група се водат и средствата на депозитите, како и средствата по жиро и други сметки на корисниците што не се користат.

На сметката 690 – Жиро-сметки на корисниците на општествени средства во ликвидација односно во стечај, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на корисниците во ликвидација односно во стечај.

На сметката 696 – Средства на судските депозити и заплени средства на извршителите, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на судските депозити што се уплатуваат кај одделни судови. На оваа сметка се водат и заплени средства на извршителите што по решение на надлежниот суд се пленат до правосилноста на решението за извршување.

На сметката 697 – Средства на други депозити, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на другите депозити што ги полагаат корисниците по разни основи.

На сметката 698 – Средства на работниците наплатени од други корисници на општествени средства, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што вработените работници ги остваруваат кај други корисници. Оваа сметка се отвора при ОЗТ или при друга организација и заедница каде работникот е вработен, и тоа само ако со пропис на републиката односно со пропис на автономната покраина е предвидено, примањата на работниците од други корисници и евиденција за тоа да се води при организацијата во која е вработен односниот работник.

На сметката 699 – Средства по жиро и други сметки на корисниците на општествени средства кои не се користат, се води евиденција за пренесените средства од жиро и други сметки на корисниците што не работеле преку жиро сметки повеќе од една година. Организационата единица на Службата води аналитичка евиденција по корисниците чии средства се пренесени на оваа сметка.

КЛАСА 7: Сметки на издвоените средства на корисниците на општествени средства

Член 38

На сметките на класа 7 се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на корисниците на општествени средства на сметките на нивните издвоени средства за намените, како што се средствата на резервите, средствата на заедничката потрошувачка, средствата за инвестиции и други средства издвоени за определени намени.

Член 39

На сметките од групата 70 – Средства за опрема на органите на управата, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на опремата на органите на општествено-политичките заедници.

На сметката 708 – Средства за опрема на органите на управата, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на опремата на органите на управата на општествено-политичките заедници. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестициите.

Член 40

На сметките од групата 71 – Средства на резервите, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите (ако корисникот реши средствата на резервите да ги издвојува на посебна сметка). Исплатите од сметките на оваа група не се вршат непосредно туку преку посредствата се пренесуваат на жиро сметката и од неа се вршат плаќањата.

На сметката 710 – Средства на резервите на организациите на здружен труд од областа на стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на организациите на здружен труд и на други организации и заедници од областа на стопанството што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 601.

На сметката 711 – Резервни фондови на народните банки, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервните фондови на народните банки.

На сметката 712 – Средства на резервите на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на основните организации на здружен труд, односно на работните заедници, што решиле преку жиро-сметката на работната организација во чиј состав се да остваруваат вкупен приход односно приход и располагаат со средствата со кои управуваат.

На сметката 713 – Средства на резервите на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во областа на општествените дејности што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 603.

На сметката 714 – Средства на резервите на заедниците на осигурување на имот и лица, заедницата на реосигурување и нивните заедници на ризик, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на сметките на резервите на заедниците на осигурување на имот и лица, на заедниците на реосигурување и нивните заедници на ризик, како што се резервите на сигурност, математичките резерви на осигурување на живот и сл.

На сметката 715 – Средства на резервниот фонд на интерните банки, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервниот фонд на интерните банки.

На сметката 716 – Средства на фондот на заедничките резерви на работните организации што во својот состав имаат ООЗТ, односно сложени организации на здружен труд, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на фондот на заедничките резерви на работните организации што во својот состав имаат ООЗТ, односно сложени организации на здружен труд што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 606.

На сметката 717 – Средства на резервите на работните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на работните заедници што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 607.

На сметката 718 – Средства на резервите на органите и организациите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на сметките на органите и организациите на општествено-политичките заедници и нивните работни заедници, што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметките 636 и 637.

Член 41

На сметките од групата 72 – Средства на заедничката потрошувачка, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка. Во рамките на средствата на групата 72 се отвораат посебни партии за средствата на заедничката потрошувачка, наменети за станбена изградба, а посебни партии за други намени на заедничката потрошувачка.

На сметката 720 – Средства на заедничката потрошувачка на организации на здружен труд од областа на стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на организациите на здружен труд и на други организации и заедници од областа на стопанството што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 601.

На сметката 722 – Средства на заедничката потрошувачка на работните организации преку кои работат ООЗТ и работните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на основните организации на здружен труд односно на работните заедници што решиле преку жиро-сметките на работните организации во чиј состав се да остваруваат вкупен приход односно приход и располагаат со средствата со кои управуваат.

На сметката 723 – Средства на заедничката потрошувачка на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во областа на општествените дејности што своите жиро-сметки ги водат во рамките на жиро-сметката 603.

На сметката 725 – Средства на заедничката потрошувачка на други корисници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на други корисници што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката на група 65 и на сметката на 675.

На сметката 726 – Средства на заедничката потрошувачка на работните организации што во својот состав имаат ООЗТ, односно сложени организации на здружен труд, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на работните организации кои во својот состав имаат ООЗТ, односно сложени организации на здружен труд што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 606.

На сметката 727 – Средства на заедничката потрошувачка на работните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на работните заедници што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметката 607.

На сметката 728 – Средства на заедничката потрошувачка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и нивните работни заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на заедничката потрошувачка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и нивните работни заедници, што своите жиро-сметки ги водат во рамките на сметките 630, 636 и 637.

Член 42

На сметките од групата 74 – Средства за други и посебни намени на корисниците, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата за други и посебни намени на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во областа на општествените дејности, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките и општествените организации, здруженијата на граѓаните и други правни лица што располагаат со општествените средства. Од сметката на оваа група не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции.

На сметката 740 – Средства за други намени на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во областа на општествените дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на други намени на организациите на здружен труд и за други организации и заедници во областа на општествените дејности што својата жиро-сметка ја водат во рамките на сметката 603. На оваа сметка можат да се водат средства за унапредување на дејности, научно-истражувачка работа и сл. На оваа сметка не можат да се водат средствата што имаат карактер на заедничка потрошувачка. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции.

На сметката 741 – Средства за други намени на самоуправни интересни заедници и на месните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што самоуправни интересни заедници и месните заедници ги издвојуваат за намени како што се: наградување, стипендирање, унапредување на дејности, социјална заштита и културно просветна работа и сл. На сметката 741 овие корисници ги водат и средствата на заедничката потрошувачка. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции.

На сметката 742 – Средства за превентива на заедницата на осигурување на имот и лица и нивните заедници на ризик, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на фондот на превентивата што заедница на осигурувањето на имоти и лица и нивните заедници на ризик ги издвојуваат за преземање мерки заради отстранување и намалување на неповолното дејство на причините што можат да предизвикаат штета на имотот на осигурениците. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции.

На сметката 743 – Средства на солидарноста и на други намени на корисниците на општествени средства, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата, за која корисниците ќе одлучат да ги водат на посебна сметка кај Службата за намени, како што се: средства на солидарноста формирани во рамките на ОЗТ или на други самоуправни организации и заедници, средства на фондот на ризикот, формирани во согласност со член 74 од ЗЗТ, средства за општонародна одбрана и општествена самозаштита, средства за унапредување на материјалната основа на трудот како и други средства на други намени. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции.

На сметката 746 – Средства на фондовите на општествено-политичките и општествените организации, здруженија на граѓаните и на други правни лица што располагаат со општествени средства, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на фондовите што ги формираат овие организации за намените како што се: резерви, заедничка потрошувачка и сл. Оваа сметка можат да ја имаат корисниците на кои им е отворена жиро-сметка во рамките на сметката 678 и 679. На оваа сметка можат да се водат и средства формирани за определени цели (од заоставнина, подароци, легати и сл.), а им се отвораат на корисници кои располагаат со тие средства. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања за инвестиции.

На сметката 748 – Средства пренесени на банкарската организација по работи за сметка на корисниците на општествени средства, се води евиденција за состојбата и прометот на пренесените средства на банкарската организација по работи што банкарската организација ги врши за сметка на корисниците во согласност со важечките прописи.

Член 43

На сметките од група 75 – Средства на резервите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на општествено-политичките заедници.

На сметката 750 – Средства на резервите на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на општествено-политичките заедници. Оваа сметка им се отвора на корисниците што имаат жиро-сметка отворена во рамките на сметката 630.

На сметката 752 – Средства на посебна резерва на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на посебна резерва што општествено-политичките заедници и нивните органи ги издвојуваат согласно со прописите.

Член 44

На сметките од групата 76 – Издвоени средства за инвестиции, се води евиденција за состојбата и прометот на

средствата наменети за инвестиции што корисниците, согласно со прописите, ги издвојуваат на посебни сметки кај Службата, како доказ дека обезбедиле соодветни средства по основ на финансирањето односно плаќањето на определени инвестиции.

На сметката 762 – Издвоени средства за инвестиции во областа на стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата наменети за инвестиции во областа на стопанството што корисниците – инвеститори ги пренесле од својата жиро и други сметки, од здружените средства или од други извори.

На сметката 763 – Издвоени средства за инвестиции во областа на нестопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата наменети за инвестиции во областа на општествените дејности, што корисниците – инвеститорите ги пренесле од својата жиро и други сметки, од здружените средства или од други извори.

На сметката 764 – Обезбедени средства за инвестиции во областа на стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата обезбедени со пропишаните инструменти на обезбедување на плаќањето – неотповиклив документарен акредитив и др. наменети за инвестиции во областа на стопанството што корисниците – инвеститори ги пренесле од својата жиро и други сметки, од здружените средства или од други извори.

На сметката 765 – Обезбедени средства за инвестиции во областа на нестопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата обезбедени со пропишаните инструменти на обезбедување на плаќањето – неотповиклив документарен акредитив и др. наменети за инвестиции во областа на општествените дејности што корисниците – инвеститори ги пренесле од својата жиро и други сметки, од здружените средства или од други извори.

Член 45

На сметките од групата 77 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници.

На сметката 770 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници на здравственото осигурување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници на здравственото осигурување.

На сметката 771 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници на детска заштита, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници на детска заштита.

На сметката 772 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

На сметката 773 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници на образование, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници на образование.

На сметката 774 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници на социјална заштита, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници на социјална заштита.

На сметката 775 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници од областа на материјалното производство, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправни интересни заедници во областа на енергетиката, водостопанството сообраќајот и други дејности на материјалното производство.

На сметката 776 – Средства на резервите на самоуправни интересни заедници на науката, културата и физичката култура, се води евиденција за состојбата и прометот на

тот на средствата на резервите на самоуправните интересни заедници на науката, културата и физичката култура.

На сметката 777 – Средства на резервите на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област како што се: СИЗ за домување, за деловен простор, урбанизам, просторно планирање, уредување на градежното земјиште и на другите СИЗ во областа на комуналната дејност.

На сметката 778 – Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за вработување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на самоуправните интересни заедници за вработување.

На сметката 779 – Средства на резервите на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности и месните заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на резервите на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности и за кои во оваа група сметки не е предвидена посебна сметка.

Член 46

На сметките од групата 78 – Средства за посебна намена на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што се формираат и користат според прописите на општествено-политичките заедници. На сметките од групата 78 се водат само средствата што не влегуваат во приходот на буџетот и фондовите на општествено-политичките заедници.

На сметката 780 – Средства на месниот самопридонос се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што ги уплатуваат обврзниците на месниот самопридонос за намените утврдени со прописите на општествено-политичките заедници и одлуките на месните заедници. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања по основ на инвестициите.

На сметката 781 – Средства за подготовка и комунално уредување на градежното земјиште, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата уплатени според прописите на општествено-политичките заедници за подготовка и комунално уредување на земјиштето. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања по основ на инвестициите.

На сметката 782 – Средства од судски такси за изградба на судски згради, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата од судските такси, што со прописите на републиките односно автономните покраини се формираат и се користат за изградба на судски згради. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања по основ на инвестициите.

На сметката 783 – Средства за надомест на национализиран имот, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата формирани заради обезбедување и исплата на надоместот за национализиран имот според посебни прописи.

На сметката 784 – Средства на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања, туку средствата претходно се пренесуваат на определени сметки од кои се врши плаќањето.

На сметката 789 – Други средства за посебна намена на општествено-политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата за посебна намена, што со прописот на општествено-политичката заедница се формираат и служат за извршување на определени задачи и акции. На оваа сметка можат да се водат само средства за посебни намени кога носителот на тие средства е општествено-политичката заедница а не и друг корисник и кога тие средства според намената се краткотрајни и формирани за определени задачи. Од оваа сметка не

можат да се вршат непосредни плаќања по основ на инвестициите.

КЛАСА 8: Сметки на средствата на ограничувањето и проодни сметки

Член 47

На сметките од класата 8 се води евиденција за состојбата и прометот на средствата чие користење се условува односно ограничува за определен период како и евиденцијата на средствата на проодните сметки на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници. На сметките на оваа класа се водат и средствата на проодната сметка за заедничкиот приход и проодната сметка на другите средства што се распоредуваат на повеќе корисници.

Член 48

На сметките од групата 80 – Средства на организациите на здружен труд за проширување на капацитетите и зголемување на производството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што производителите на определени производи согласно со прописите и општествените договори ги издвојуваат на сметките на оваа група.

На сметката 800 – Средства на организациите на здружен труд за проширување на капацитетите и зголемување на производството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што производителите на определени производи при наплатата на реализираните производи, согласно со прописите и општествените договори, ги издвојуваат за намените утврдени со општествен договор. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања.

Член 49

На сметките од групата 82 – Средства на ограничување, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата кои според посебни прописи се издвојуваат заради ограничување во користењето за определено време.

На сметката 820 – Депозити на организациите на здружен труд во областа на стопанството, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што организациите на здружен труд во областа на стопанството ги уплатиле, согласно со законот за полагање депозит, при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводствени инвестиции.

На сметката 823 – Депозити на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што организациите на здружен труд во областа на општествените дејности ги уплатиле, согласно со законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводствени инвестиции.

На сметката 825 – Ограничени приходи на буџетот на општествено-политичките заедници, се води евиденција за дел на општествените средства (приходи) на општествено-политичките заедници на чие располагање и потрошувачка (користење) е ставена привремена забрана.

На сметката 826 – Ограничени приходи на самоуправните интересни заедници на општествените дејности, се води евиденција за делот на општествените средства (приходи) на самоуправните интересни заедници на општествените дејности на чие располагање и потрошувачка (користење) е ставена привремена забрана.

Член 50

На сметките од групата 83 – Проодни сметки за заеднички приход, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што се наплатуваат и распоредуваат по основ на заеднички приходи.

На сметката 833 – Проодни сметки за заеднички приход, се води евиденција за состојбата и прометот на сред-

ствата што се наплатуваат и распоредуваат по основ на заедничкиот приход во согласност со законот и со самоуправната спогодба за здружување на труд и средства. Од оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред пренесувањето на средствата на жиро – сметката на учесниците во остварувањето на заеднички приход.

Член 51

На сметките од групата 84 – Проодни сметки за уплата на приходите на општествено–политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на тие корисници што се уплатуваат и распоредуваат преку сметката на оваа група, во согласност со законот и со други прописи донесени врз основа на законот. На сметките од оваа група се води и евиденција на средствата што во буџетите на општествено–политичките заедници се обезбедуваат по основ на боречко–инвалидската заштита, како и евиденција за состојбата и прометот на средствата на проодната сметка за други средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници.

На сметката 840 – Проодни сметки на приходите на општествено–политичките заедници (буџет) се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на општествено–политичките заедници (буџет) што уплатуваат обврзниците на овие приходи, во согласност со законот и со други прописи донесени врз основа на законот. Од оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред преносот на средствата на жиро–сметките на корисниците на тие приходи.

На сметката 841 – Посебни сметки по работи за сметка на општествено–политичките заедници се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што во буџетите на општествено–политичките заедници се обезбедуваат за исплата на паричните примања и здравствената заштита на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци.

На сметката 842 – Проодни сметки на приходите на други самоуправни организации и заедници и приходите на фондовите на општествено–политичките заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на други самоуправни организации и заедници и приходите на фондовите на општествено–политичките заедници што ги уплатуваат обврзниците на овие приходи во согласност со законот и со други прописи донесени врз основа на законот. Од оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред преносот на средствата на жиро–сметките на корисниците на тие приходи.

На сметката 843 – Проодни сметки на приходите на самоуправните интересни заедници, се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на самоуправните интересни заедници што ги уплатуваат обврзниците на овие приходи, во согласност со законот и со други прописи (со одлука на СИЗ) донесени врз основа на законот. Од оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред преносот на средствата на жиро–сметката на корисниците на тие приходи.

На сметката 844 – Проодни сметки за уплата на данокот и придонесот по збирни стапки, се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на општествено–политичките заедници и самоуправните интересни заедници, што обврзниците на данокот и придонесот ги уплатуваат со еден налог преку збирни стапки. Од оваа сметка не можат да се вршат плаќања пред преносот на средства на соодветни (проодни сметки) сметки на корисниците на тие приходи.

На сметката 845 – Евидентна сметка на приходите на органите на управата, се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на надлежниот орган на управата што ќе ги оствари со вршење на својата дејност. Приходите уплатени во корист на оваа сметка, надлежниот орган на управата ги распоредува во утврдените рокови на проодните сметки во согласност со прописите на општествено–политичките заедници.

На сметката 846 – Проодни сметки на приходите од граѓаните и граѓанско–правните лица (население), се води евиденција за состојбата и прометот на приходите на општествено–политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, што се разрежуваат во годишен износ а втасуваат за наплата во тримесечни рокови. На оваа сметка се уплатуваат и дрги обврски на граѓаните, ако со пропис е определено на територијата на односната општина да се разрежуваат во годишен износ а да се плаќаат тримесечно. Преносот на средствата од оваа сметка го врши општинскиот орган на управата надлежан за работи на приходите во роковите утврдени со републички односно покраински прописи.

На сметката 849 – Проодна сметка за други средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата што се собираат и распоредуваат на определени корисници во согласност со законот. Од оваа сметка не можат да се вршат непосредни плаќања.

Член 52

На сметките од групата 85 – Проодна сметка за истовремена исплата на данокот, придонесот и за други обврски од доходот и личните доходи, се евидентира преносот на средствата од жиро–сметките на ООЗТ, односно работната заедница за плаќање на данок, придонес и на други обврски од доходот и на личните доходи за две или повеќе ООЗТ, односно на работната заедница во состав на истата работна организација, односно сложена организација на здружен труд согласно со самоуправната спогодба.

На сметката 850 – Проодна сметка за истовремена исплата на данокот, придонесот и на други обврски од доходот и на личните доходи, се евидентира преносот на средствата од жиро–сметката на ООЗТ, односно на работната заедница, за плаќање на данокот, придонесот и на другите обврски од доходот и на личните доходи за две или повеќе ООЗТ, односно на работната заедница во состав на истата работна организација односно сложена организација на здружен труд согласно со самоуправната спогодба. Плаќањето од оваа сметка се врши истиот ден кога и уплатите и таа не може да има салдо на крајот на работниот ден.

КЛАСА 9: Сметки на вонбилансната евиденција

Член 53

На сметките од класата 9 се водат вредностите и средстваа положени кај Службата по основ на оставање, односно депозит.

Член 54

На сметките од групата 99 – Сметки на вонбилансна евиденција, се водат вредности и средства положени кај Службата по основ на оставање односно депозит. Положените вредности и средства се водат според номиналната вредност или по бројот на парчињата.

На сметката 992 – Оставања – депозити, се водат примени вредности во оставања како што се: хартии од вредност (обврзници, меници), документи, полиси на осигурување, резервни клучеви и сл. Во оставања не се примаат: ефективни домашни пари, валути и девизи, скапоцености, штедни книшки и сл.

На сметката 994 – Други оставања – депозити се водат примени вредности по други оставања – депозити што не се водат на сметката 992.

На сметката 997 – Оставувачи на оставања – депозити се водат вредности на примените оставања по оставувачите на оставањето – депозитот (правни и физички лица) што ја предале вредноста на чување на организационата единица на Службата.

На сметката 999 – оставувачи на други оставања – депозити се водат вредностите на примените оставања – депозити по оставувачите на другите оставања – депозити (правни и физички лица) што ги предале вредностите на чување на организационата единица на Службата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Во единствениот план на сметката на општественото сметководство, Службата ги води и сметките 242 и 537 како и сметките на групите 58 и 59 и тоа:

- 24 Сметки на народните банки**
242 Текушти сметки на платниот промет на народните банки
- 53 Привремени сметки по работи на платниот промет**
537 Извршени телефонски и телеграфски налози
- 58 Пресметка по извршен платен промет во текуштата година**
580 Непресметана збирна авиза на одобрување
581 Непресметана збирна авиза на задолжување
582 Непресметани спецификации на издадени збирни авизи на одобрување
583 Непресметани спецификации на издадени збирни авизи на задолжување
585 Испратен телекс и телекомуникациони (ТК) налози
586 Примен телекс и телекомуникациони (ТК) налози
587 Извршена интерна пресметка меѓу пресметковните седишта на Службата
588 Текушта сметка на пресметковното седиште на Службата
- 59 Пресметка по извршениот платен промет од претходната година**
590 Пресметка по испратен и примен телекс на авизи од претходната година
592 Пресметка по примените збирни авизи на задолжувањата, односно одобрувањата од претходната година
593 Непресметани спецификации на издадени збирни авизи на задолжувања односно одобрувања од претходната година
597 Ликвидација на пресметката меѓу пресметковните седишта на Службата
598 Ликвидација на пресметката меѓу пресметковното седиште на Службата и организационите единици на Службата на неговото подрачје
599 Неликвидирани уплати на граѓаните

Член 56

Не сметката 242 – Текушти сметки на платниот промет на народните банки, се евидентираат износите на спецификациите издадени на збирни авизи на задолжувања односно одобрувања што народните банки им ги доставуваат на пресметковните седишта на Службата на сметката за испратена збирна авиза на организационите единици на Службата. Преку оваа сметка се врши и пресметка за издадената збирна авиза од страна на организационите единици на Службата за народната банка. Оваа сметка се отвора само во пресметковното седиште на Службата.

Член 57

На сметката 537 – Извршени телефонски и телеграфски налози, се води евиденција за износите на примените и извршените налози преку телефон односно телеграф.

Член 58

На сметките од групата 58 – Пресметка по извршен платен промет во текуштата година, се евидентираат

дневно износите на налозите на платниот промет испратени на извршување од страна на една организациона единица на Службата на друга организациона единица на Службата и на народните банки, и износите на налозите на платниот промет во организационата единица на Службата примени од други организациони единици на Службата и на народните банки преку збирните авизи, телекомуникациони и телекс налози, како и пресметка со пресметковното седиште на Службата по основ на извршениот платен промет.

На сметката 580 – Непресметана збирна авиза на одобрување, на организационата единица на Службата на извршување се евидентираат износите на примените збирни авизи на одобрувања од други организациони единици на Службата и народните банки. На оваа сметка се евидентира и пресметката со пресметковниот систем на Службата по примените збирни авизи на одобрувањето.

На сметката 581 – Непресметана збирна авиза на задолжувањата, на организационата единица на Службата за извршување, се евидентираат износите на примените збирни авизи на задолжување од другите организациони единици на Службата и народните банки. На оваа сметка се евидентира и пресметката од пресметковното седиште на Службата по примените збирни авизи на задолжувањето.

На сметката 582 – Непресметани спецификации на издадените збирни авизи на одобрување, на организационата единица на Службата на иницијатива, се евидентираат износите на испратените спецификации на збирните авизи на одобрување на други организациони единици на Службата и на народните банки на извршување. На оваа сметка се евидентира и пресметката од пресметковното седиште на Службата по непресметаните спецификации на издадените збирни авизи на одобрување.

На сметката 583 – Непресметани спецификации на издадени збирни авизи на задолжување, на организационата единица на Службата на иницијатива, се евидентираат износите на испратените спецификации на збирните авизи на задолжување на други организациони единици на Службата и на народните банки на извршување. На оваа сметка се евидентира и пресметката со пресметковното седиште на Службата по непресметани спецификации на издадените збирни авизи на задолжување.

На сметката 585 – Испратен телекс и телекомуникациони (ТК) налози, се евидентираат износите на испратените налози што организационите единици на Службата на иницијатива ги испраќаат преку телекс и телекомуникациони преноси.

На сметката 586 – Примерн телекс и телекомуникациони (ТК) налози, се евидентираат износите на примените налози што организационите единици на Службата на извршување ги примаат преку телекс и телекомуникациони преноси.

На сметката 587 – Извршени интерна пресметка меѓу пресметковните седишта на Службата, се евидентира извршената интерна пресметка меѓу пресметковните седишта на Службата врз основа на изводот примен од друго пресметковно седиште на Службата по издадени и примените збирни авизи на организационите единици на Службата од подрачјето на друго пресметковно седиште на Службата. Оваа сметка се води само во пресметковното седиште на Службата и во рамките на него секое пресметковно седиште на Службата отвора по две индивидуални партии за секое пресметковно седиште на Службата – за издадени налози и за извршени налози.

На сметката 588 – Текушта сметка на пресметковното седиште на Службата се евидентира пресметката по примените и издадените збирни авизи меѓу пресметковното седиште на Службата и организационите единици на Службата од подрачјето на тоа пресметковно седиште на Службата. Оваа сметка се води и во пресметковното седиште на Службата и во секоја организациона единица на Службата. Организационите единици на Службата врз основа на изводот на оваа сметка, примен од своето пресметковно седиште, вршат соодветни книжења на сметките од групата 58.

Член 59

На сметките од групата 59 – Пресметка по извршениот платен промет од претходната година, се евидентира на 1 јануари текуштата година, преносот на состојбата на отворените ставки од сметката на групата 58 по полисот од 31 декември претходната година. На сметките од оваа група се евидентираат и збирните авизи издадени до 31 декември претходната година а се извршени во текуштата година. На сметките на оваа група се евидентираат и неликвидираните уплати на граѓаните од претходните месеци.

На сметката 590 – Пресметка по испратен и примен телекс на авизи од претходната година, се евидентира преносот на состојбата односно на отворените ставки по телексот на авизи од претходната година, утврдени на 31 декември претходната година, кои при отворањето на книгите на општественото сметководство се пренесуваат од сметките 585 и 586. На оваа сметка се евидентираат и пресметките по телексот на авизи испратени до 31 декември претходната година а извршени во текуштата година.

На сметката 592 – Пресметка по примените збирни авизи на задолжување, односно одобрување од претходната година, се евидентира преносот на состојбата односно отворените ставки по збирните авизи утврдени на 31 декември претходната година, кои при отворањето на книгите на општественото сметководство се пренесуваат од сметките 580 и 581. На оваа сметка се евидентираат и извршените збирни авизи на задолжувања односно одобрувања издадени до 31 декември претходната година а извршени во текуштата година.

На сметката 593 – Непресметани спецификации на издадените збирни авизи на задолжувања, односно одобрувања од претходната година, се евидентира преносот на состојбата односно на отворените ставки на 31 декември претходната година од сметките 582 и 583. На оваа сметка се евидентира и извршената непресметана спецификација на издадените збирни авизи на задолжување односно одобрување издадени до 31 декември претходната година а извршени во текуштата година.

На сметката 597 – Ликвидација на пресметката меѓу пресметковните седишта на Службата, се евидентира усогласената состојба на интерната пресметка меѓу пресметковните седишта на Службата по сметката 587 со состојба на 31 декември претходната година.

На сметката 598 – Ликвидација на пресметката меѓу пресметковното седиште на Службата и организационите единици на Службата на неговото подрачје, се евидентира преносот на состојбата на сметката 588 со состојба на 31 декември претходната година.

На сметката 599 – Неликвидирани уплати на граѓаните, се води евиденција за неликвидираните уплати на граните кои во претходниот месец не можеле да се расчистат па ликвидираат, па привремено се книжени на сметката 539 од која се пренесуваат на оваа сметка до конечна ликвидација.

Член 60

Одредбите на чл. 55, 56, 57, 58 и 59 на ова упатство ќе се применуваат до 30 септември 1985 година.

Член 61

Одредбите на член 4 што се однесуваат на сметките на групите 54 и 55 и сметката 579 и чл. 25 и 26 и сметката 579 од член 27 од ова упатство ќе се применуваат од 1 октомври 1985 година.

Член 62

Организационите единици на Службата се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на ова упатство, да го усогласат начинот на водењето на Единствениот план на сметките во Службата со одредбите на ова упатство.

Член 63

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

50-бр. 1/24
1 април 1985 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општественото
книговодство,
м-р Џемшит Дуриќи, с. р.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

ОБРАЗЕЦ КН-1 СОК

Вид работа	Месец	Оперативен бр. на седиштето

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СМЕТКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКОВОДСТВО

– Бруто промет и салдо на сметката –

За месец _____ 19____ год.

– во апсолутни износи со пари –

НАЗИВ НА СМЕТКАТА	Број на сметката	Промет		Салдо	
		должи	побарува	должи	побарува
1	2	3	4	5	6
Готовина во благајната – трезорот на Службата	1 0 0				
Готовина кај поштите	1 0 1				
Заменети оштетени банкноти и оштетени ковани пари	1 0 2				
Дотации на поштите	1 1 0				
Одвишоци на поштите	1 1 1				
Дотации на издвоените единици на службата	1 1 6				

1	2	3	4	5	6
Одвишоци на издвоените единици на Службата	1 1 7				
Депонирани залихи на таксени и даночни вредносници	1 6 0				
Наплатени трошоци за изработка на таксени и даночни вредносници	1 6 1				
Пресметка на продажбата на таксени и даночни вредносници	1 6 2				
Номинален износ на продадените таксени и даночни вредносници	1 6 3				
Народна банка – по основ на таксени и даночни вредносници	1 6 5				
Исплатена провизија по основ на продажба на таксени и даночни вредносници	1 6 6				
Наплатена провизија по основ на продажба на таксени и даночни вредносници	1 6 7				
Непресметани приходи од продажба на таксени вредносници	1 6 8				
Непресметани приходи од продажба на даночни вредносници	1 6 9				
Исплатени разни втасани вредности	1 7 0				
Благајнички кусоци кај пошти	1 8 7				
Благајнички вишоци кај пошти	1 8 8				
Збир на сметките на класата 1					
Задолжителни резерви на банките кај Народната банка на Југославија	2 0 1				
Резервни фондови на банките кај народните банки	2 0 2				
Средства на задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на депозити на граѓаните	2 0 3				
Сметки на народните банки за готовина	2 4 0				
Тековни сметки на платниот промет на народните банки	2 4 2				
Депозити на Поштенската штедилница од влоговите на штедење и други депозити	2 8 3				
Збир на сметките на класата 2					
Збирна пресметка на средствата на депозитите на основните банки	5 0 0				
Збирна пресметка на средствата на ограничените приходи на буџетите на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници	5 0 5				
Збирна пресметка на средствата на депозитите на народните банки	5 0 8				
Пресметани средства на ограничените приходи на буџетите на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници	5 1 5				
Пресметани средства на депозитите по видување на народните банки	5 1 8				
Покриени чекови	5 3 1				
Циркуларни кредитни писма	5 3 2				
Упатници за исплата преку пошти	5 3 3				
Привремена сметка на банките	5 3 4				
Примени дознаки и упатници за исплата	5 3 6				
Извршени телефонски и телеграфски налози	5 3 7				
Привремена сметка на ПТТ организации	5 3 8				
Интерна привремена сметка	5 3 9				
Испратени налози преку збирни авизи за одобрување	5 4 0				
Испратени налози преку збирни авизи за задолжување	5 4 1				
Испратени телекс налози за одобрување	5 4 2				
Испратени телекс налози за задолжување	5 4 3				
Испратени телефонски налози за одобрување	5 4 4				
Испратени телефонски налози за задолжување	5 4 5				
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување	5 4 6				
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување	5 4 7				
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се доставува оригинална документација	5 4 8				
Испратени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кое се доставува оригинална документација	5 4 9				
Примени налози преку збирни авизи за одобрување	5 5 0				
Примени налози преку збирни авизи за задолжување	5 5 1				
Примени телекс налози за одобрување	5 5 2				
Примени телекс налози за задолжување	5 5 3				

1	2	3	4	5	6
Примени телефонски налози за одобрување	5 5 4				
Примени телефонски налози за задолжување	5 5 5				
Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување	5 5 6				
Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување	5 5 7				
Примени телекомуникациони (ТК) налози за одобрување за кои се прима оригинална документација	5 5 8				
Примени телекомуникациони (ТК) налози за задолжување за кои се прима оригинална документација	5 5 9				
Посебна пресметка на службата во републиката, односно службата во автономната покраина	5 7 0				
Пресметка на готовината на службата во републиката, односно службата во автономната покраина со народната банка	5 7 2				
Посебна пресметка на СОК на Југославија	5 7 6				
Сметка за усогласување на организационите единици на Службата по извршениот платен промет	5 7 9				
Непресметани збирни авизи за одобрување	5 8 0				
Непресметани збирни авизи за задолжување	5 8 1				
Непресметани спецификации на издадените збирни авизи за одобрување	5 8 2				
Непресметани спецификации на издадените збирни авизи за задолжување	5 8 3				
Испратени телекси и телекомуникациони (ТК) налози	5 8 5				
Примени телекси и телекомуникациони (ТК) налози	5 8 6				
Извршена интерна пресметака меѓу пресметковните седишта на Службата	5 8 7				
Тековна сметка на пресметковното седиште на Службата	5 8 8				
Пресметка по испратените и примените телекс авизи од претходната година	5 9 0				
Пресметка по примените збирни авизи за задолжување, односно одобрување од претходната година	5 9 2				
Непресметани спецификации на издадените збирни авизи за задолжување, односно одобрување од претходната година	5 9 3				
Ликвидации на пресметките меѓу пресметковните седишта на Службата	5 9 7				
Ликвидација на пресметката меѓу пресметковното седиште на Службата и организационите единици на Службата на неговото подрачје	5 9 8				
Збир на сметките на класата 5					
Жиро-сметки на организациите на здружен труд од областа на стопанството	6 0 1				
Жиро-сметки на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници	6 0 2				
Жиро-сметки на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности	6 0 3				
Жиро-сметки на интерните банки	6 0 5				
Жиро-сметки на работните организации што во својот состав имаат основни организации на здружен труд, односно на сложените организации на здружен труд	6 0 6				
Жиро-сметки на работните заедници	6 0 7				
Жиро-сметки на народните банки	6 1 1				
Жиро-сметки на банките	6 2 0				

1	2	3	4	5	6
Сметка на основната банка за вршење на работи преку деловна единица	6 2 1				
Жиро-сметки на буџетите на општествено-политичките заедници	6 3 0				
Жиро-сметки на работните заедници на органите и организациите на општествено-политичките заедници	6 3 6				
Жиро-сметки на органите и организациите на општествено-политичките заедници	6 3 7				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување	6 4 0				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за детска заштита	6 4 1				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување	6 4 2				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за образование	6 4 3				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за социјална заштита	6 4 4				
Жиро-сметки на месните заедници	6 4 5				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за наука, култура и физичка култура	6 4 6				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници за вработување	6 4 8				
Жиро-сметки на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности	6 4 9				
Жиро-сметки на фондовите за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово	6 5 0				
Жиро-сметки на фондовите за заеднички резерви на организациите на здружен труд	6 5 1				
Жиро-сметки на фондовите на општествено-политичките заедници	6 5 2				
Жиро-сметки на фондовите на здруженото стопанство	6 5 4				
Жиро-сметки на фондовите за солидарност	6 5 5				
Жиро-сметки на фондовите за стабилизација	6 5 6				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во областа на материјалното производство	6 6 1				
Жиро-сметки на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област	6 6 2				
Жиро-сметки на заедниците за осигурување на имот и лица и на заедниците за реосигурување	6 6 4				
Жиро-сметки на станбените задруги	6 7 5				
Жиро-сметки на општествено-политичките и општествените организации и другите правни лица	6 7 8				
Жиро-сметки на општествено-политичките и општествените организации што работат преку сметковни книшки	6 7 9				
Жиро-сметки на корисниците на општествени средства во ликвидација, односно стечај	6 9 0				
Средства на судските депозити и заплени средства на извршениците	6 9 6				
Средства на други депозити	6 9 7				
Средства на работниците наплатени од други корисници на општествени средства	6 9 8				
Средства по жиро и други сметки на корисниците на општествени средства што не се користат	6 9 9				
Збир на сметките на класата 6					
Средства за опрема на органите на управата	7 0 8				

1	2	3	4	5	6
Средства на резервите на организациите на здружен труд во областа на стопанството	7 1 0				
Резервни фондови на народните банки	7 1 1				
Средства на резервите на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници	7 1 2				
Средства на резервите на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности	7 1 3				
Средства на резервите на заедниците за осигурување на имоти и лица, на заедниците за реосигурување и на нивните заедници за ризици	7 1 4				
Средства на резервниот фонд на интерните банки	7 1 5				
Средства на фондот за заеднички резерви на работните организации кои во својот состав имаат основни организации на здружен труд, односно на сложените организации на здружен труд	7 1 6				
Средства на резервите на работните заедници	7 1 7				
Средства на резервите на органите и организациите на општествено-политичките заедници	7 1 8				
Средства за заедничка потрошувачка на организациите на здружен труд од областа на стопанството	7 2 0				
Средства за заедничка потрошувачка на работните организации преку кои работат основните организации на здружен труд и работните заедници	7 2 2				
Средства за заедничка потрошувачка на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности	7 2 3				
Средства за заедничка потрошувачка на другите корисници	7 2 5				
Средства за заедничка потрошувачка на работните организации што во својот состав имаат основни организации на здружен труд, односно на сложените организации на здружен труд	7 2 6				
Средства за заедничка потрошувачка на работните заедници	7 2 7				
Средства за заедничка потрошувачка на органите и организациите на општествено-политичките заедници и нивните работни заедници	7 2 8				
Средства за други намени на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во областа на општествените дејности	7 4 0				
Средства за други намени на самоуправните интересни заедници и на месните заедници	7 4 1				
Средства за превентива на заедниците за осигурување на имоти и лица и на нивните заедници за ризици	7 4 2				
Средства за солидарност и за други намени на корисниците на општествени средства	7 4 3				
Средства на фондовите на општествено-политичките и општествените организации и на други правни лица	7 4 6				
Средства пренесени на банкарска организација по работите за сметка на корисниците на општествени средства	7 4 8				
Средства на резервите на општествено-политичките заедници	7 5 0				
Средства на посебната резерва на општествено-политичките заедници	7 5 2				
Издвоени средства за инвестиции во областа на стопанството	7 6 2				
Издвоени средства за инвестиции во областа на нестопанството	7 6 3				
Обезбедени средства за инвестиции во областа на стопанството	7 6 4				
Обезбедени средства за инвестиции во областа на нестопанството	7 6 5				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за здравствено осигурување	7 7 0				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за детска заштита	7 7 1				

1	2	3	4	5	6
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување	7 7 2				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за образование	7 7 3				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за социјална заштита	7 7 4				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници од областа на материјалното производство	7 7 5				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за наука, култура у физичка култура	7 7 6				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници во станбено-комуналната област	7 7 7				
Средства на резервите на самоуправните интересни заедници за вработување	7 7 8				
Средства на резервите на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности и месните заедници	7 7 9				
Средства на месниот самопридонес	7 8 0				
Средства за подготовка и комунално уредување на градежното земјиште	7 8 1				
Средства од судски такси за изградба на судски згради	7 8 2				
Средства за надомест на национализиран имот	7 8 3				
Средства на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството	7 8 4				
Други средства за посебни намени на општествено-политичките заедници	7 8 9				
Збир на сметките на класата 7					
Средства на организациите за здружен труд за проширување на капацитетот и зголемување на производството	8 0 0				
Депозити на организациите на здружен труд во областа на стопанството	8 2 0				
Депозити на организациите на здружен труд во областа на општествените дејности	8 2 3				
Ограничени приходи на буџетите на општествено-политичките заедници	8 2 5				
Ограничени приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности	8 2 6				
Проодни сметки за заеднички приход	8 3 3				
Проодни сметки на приходите на општествено-политичките заедници (буџетите)	8 4 0				
Посебни сметки по работите за сметка на општествено-политичките заедници	8 4 1				
Проодни сметки на приходите на другите самоуправни организации и заедници и на приходите на фондовите на општествено-политичките заедници	8 4 2				
Проодни сметки на приходите на самоуправните интересни заедници	8 4 3				
Проодни сметки за уплата на даноци и придонеси по збирните стапки	8 4 4				
Евидентна сметка на приходите на органите на управата	8 4 5				
Проодна сметка од приходите на граѓаните и граѓанските правни лица (населението)	8 4 6				
Проодна сметка за други средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници	8 4 9				

1	2	3	4	5	6
Проодна сметка за истовремена исплата на даноци, придонеси и други обврски од доходот и од личните доходи	8 5 0				
Збир на сметките на класата 8 Вкупно (класа 1 - 8)					
Остави - Депозити	9 9 2				
Други остави - депозити	9 9 4				
Оставувачи на остави - депозити	9 9 7				
Оставувачи на други остави - депозити	9 9 9				
Збир на сметките на класата 9 Вкупно (класа 1 - 9)					

290.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/77), во врска со одредбите од ред. бр. 29 на Одделот Статистика на здравственото осигурување од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година, кој е составен дел од Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/85) и со член 10 точка 8 и член 14 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/82), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „ЗБИРЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА НА СИЗОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО - ПО ВИДОВИ НА ЗАЕДНИЦИ (ОБРАЗЕЦ ЗС-8)”

1. Статистичкото истражување „Збирен годишен извештај на посебните податоци од билансот на состојбата на СИЗ-овите на здравственото осигурување и на здравството - по видови на заедници (образец ЗС-8)” ќе се спроведува од 1985 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се собираат податоци за побарувањата, обврските, резервите, солидарноста, другите намени, непокриените расходи, за кредитите, инвестициите и др. на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и на здравството.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според единствената методологија на статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на здравството осигурување што ќе ја утврди Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат: Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија; републичките и покраинските заедници на здравственото осигурување и на здравството; самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и на здравството; основните заедници и единици на самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување и на здравството.

5. Податоците собрани со истражувањата од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

04 Бр. 632/1
28 февруари 1985 година
Белград

Совет на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија

Претседател,
д-р Шпиро Срзентиќ, с.р.

291.

Врз основа на член 273 став 4 од Уставот на СФРЈ, во врска со точка 18 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 80/83), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Договорот за мерките за организиран откуп на пченка од родот на 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/84) член 4 се менува и гласи:

„Учесниците на овој договор се согласни откупот на пченка да се кредитира по цена од 27 динари за еден килограм пченка во зрно и таа цена да служи како основ за пресметка на вредноста на пченката при утврдувањето на височината на учеството на кредитот од примарна емисија.

Деловните банки не можат да користат кредит од примарна емисија за откуп на пченка, ако од својот финансиски потенцијал го кредитираат откупот на пченка по висока цена од 27 динари за еден килограм пченка во зрно.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ќе ѝ укине на банката користење на кредит за откуп на пченка од примарна емисија и ќе изврши наплата на своите побарувања врз основа на дадените кредити, ако утврди дека банката одобрувала

кредит за откуп на пченка на организација на здружен труд по повисока цена од цената од член 4 став 2 на овој договор.”

Член 2

Член 6 се брише.

Член 3

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 4

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Белград, 17 април 1985 година

За Сојузниот извршен совет,
Синиша Корица, с.р.
член на Советот и сојузен секретар за пазар и општи стопански работи

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Мирко Пулик, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за стокољен промет и туризам

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Здравко Стојановски, с.р.
советник во Републичкиот комитет за општи стопански работи и пазар

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Алојз Клеменчич, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за пазар и општи стопански работи

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Лука Мачкиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за стоковен промет и услуги

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
Боривој Прерадовиќ, с.р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за стоковен промет

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Момчило Мартиновиќ, с.р.
заменик на секретарот на Републичкиот секретаријат за работи на стопанството

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Ленке Бертрон, с.р.
член на Советот и секретар за пазар, цени, следење на стопанските движења и туризам

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
Сокол Ноха, с.р.
главен пазарен инспектор

292.

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 71/84), Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на СР Словенија за економски односи со странство на СР Словенија, Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство, Самоуправната интересна заедница на Војводина за економски односи со странство и Самоуправната интересна заедница на Косово за економски односи со странство, во согласност со Сојузниот извршен совет, во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

Член 1

Во Самоуправната спогодба за утврдување на правото на враќање на царината и на другите увозни давачки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/84, 44/84, 2/85 и 16/85) во член 3 по зборовите: „Народната банка на Југославија” точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „во динари наплатени за услугите за превоз на стоки и патници на странски релации”.

Член 2

Оваа самоуправна спогодба се применува од 1 јануари 1984 година, со тоа што организациите на здружен труд не можат да ги остварат правата од член 1 на оваа самоуправна спогодба ако тие права ги оствариле по основ на пренесени девизи.

Член 3

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

за Самоуправната интересна заедница на Босна и Херцеговина за економски односи со странство,
Емин Дукатар, с. р.

за Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство,
Морис Шами, с. р.

за Самоуправната интересна заедница на СР Словенија за економски односи со странство,
Радо Дворшак, с. р.

за Самоуправната интересна заедница на Србија за економски односи со странство,
Ѓорѓе Томашевиќ, с. р.

за Самоуправната интересна заедница на Хрватска за економски односи со странство,
Виктор Мартини, с. р.

за Самоуправната интересна заедница на Црна Гора за економски односи со странство,
Слободан Лакиќевиќ, с. р.

за Самоуправната интересна заедница
на Војводина за економски односи со
странство,
Радослав Бал, с. р.

за Самоуправната интересна заедница
на Косово за економски односи со
странство,
Зеќир Робај, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1985 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/85, се поткрадоа долу наведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР ВО 1985 ГОДИНА

1. Во точка 14 во шестиот ред, по зборот: „банките треба да се додадат зборовите: „кога е во прашање обврска на овластените банки“.

2. Во точка 15 во третиот ред, по зборовите: „на девизи“, треба да се додаде зборот: „бесповратно“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 8 април 1985 година.

СОДРЖИНА :

	Страна
274. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на јаглен —————	709
275. Одлука за обврската за прибавување определени уверенија при прометот на кафе —————	709
276. Решение за определување на сезонски гранични премини за меѓународен поморски сообраќај —	718
277. Одлука за измена на Одлуката за надомест за користење на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банките и на други финансиски организации —————	718
278. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои наплатувањето во Југославија се врши во ефективни странски пари, странски чекови и кредитни писма —————	718
279. Одлука за издвојување на средства за тековно одружување на станбените згради во 1985 година —————	719
280. Одлука за дополние на Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи —————	719
281. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување надомест за гаражи —————	719
282. Одлука за утврдување на стапката на амортизацијата од станарина, надомест за гаражи и закуп за деловен простор, за становите, гаражите и деловниот простор што се здружени во Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи за 1984 година —————	720
283. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за димензионална координација —————	720
284. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за регулациони вентили —	720
285. Правилник за начинот на употреба и за класификација на еталоните на единица на електромоторна сила —————	720
286. Наредба за височината на надоместот за утврдување и проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал —————	721
287. Наредба за дополние на Наредбата за начинот и роковите за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговскиот промет —	722
288. Наредба за височината на надоместот за извршен преглед на воздухоплов —————	722
289. Упатство за содржината и начинот на водење на Единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство —————	723
290. Решение за спроведување на статистичкото истражување „Збирен годишен извештај на посебните податоци од билансот на состојбата на СИЗ-овите на здравственото осигурување и на здравството - по видови на заедници (Образец ЗС-8) —————	744
291. Договор за измени на Договорот за мерките за организиран откуп на пченка од родот на 1984 година —————	744
292. Самоуправна спогодба за дополние на Самоуправната спогодба за утврдување на правото на враќање на царината и на другите увозни давачки —————	745
Исправка на Одлуката за условите, организацијата и работата на единствениот девизен пазар во 1985 година —————	746

